



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

1830

Sluzbeni vespik SR

Makedonija

9100, Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Понеделник, 23 декември 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 71

ГОД. XLI

Цена на овој број е 60 динари. – Претплата за 1985 година изнесува 3.000 динари – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

851.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за вршење на стопански работи во странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 21 декември 1985 година.

П бр. 507
21 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Стопански дејности во странство можат да вршат организациите на здружен труд, деловните заедници, банките, заедниците за осигурување на имоти и лица и заедниците за реосигурување (во натамошниот текст: организации и заедници).

Стопанските дејности во странство се вршат преку претпријатија, претставништва и деловни единици, преку банки и други финансиски организации и преку осигурителни и реосигурителни организации основани во странство, а можат да се вршат и со вложување средства во странски претпријатија и со доверување на странски правни лица вршењето на стопански дејности.

Организациите и заедниците вршат стопански дејности во странство во границите на дејностите што ги вршат во Југославија и за кои се запишани во судскиот регистар, ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 2

Под стопански дејности во странство, во смисла на овој закон, се подразбира вршење на производствени, трговски и услужни дејности, доверување работи на странски правни лица, вршење на банкарски и други финансиски работи, работи на реосигурување и осигурување и вложување средства во странско претпријатие.

Член 3

Заради координиран настап и ефикасно и целесобразно вршење на стопанските дејности во странство, организациите и заедниците, по правило, заеднички ги вршат стопанските дејности во странство, во согласност со член 5 на овој закон.

Организациите и заедниците што заеднички вршат стопанска дејност во странство меѓусебните односи во врска со вршењето на таа дејност ги уредуваат со самоуправни спогодба.

Член 4

Организациите и заедниците се должни да ги вршат стопанските дејности во странство во согласност со овој закон, со меѓународните договори и со прописите на земјата во која се вршат тие дејности и се должни да ја спроведуваат деловната политика и да располагаат со средствата во странство со внимание на добар стопанственик во свој, заеднички и општествен интерес, така што тие средства да се зачуваат и постојано да се зголемуваат, да се придржуваат кон добрите деловни обичаи и деловниот морал и да ги чуваат интересите и угледот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство.

Член 5

Стопански дејности во странство се вршат во согласност со основните начела на општествено-економското уредување и политика на СФРЈ и политиката на економските односи со странство, со проекцијата на платниот биланс на Југославија, со прописите со кои се уредуваат обемот и условите за задолжување во странство и за кредитирање на странство, со општествените договори, самоуправни спогодби и самоуправните општи акти на организациите и заедниците што ги вршат тие дејности во странство.

Член 6

Стопански дејности во странство се вршат заради остварување приход и стекнување доход на организациите и заедниците, зголемување на извозот на стоки и услуги од Југославија, комплетирање на производствените програми на организациите на здружен труд, посебно на програмите за извоз, обезбедување на сировини и репродукционен материјал, создавање поповолни услови за увозот со кој се овозможува одржување и проширување на производството и за унапредување и проширување на долгорочната производствена кооперација и деловно-техничката соработка и размена на научни и техничко-технолошки знаења и искуства и финансирање на работите на извоз и увоз на стоки и услуги заради остварување на други цели на политиката на економските односи со странство и други општествени интереси, како и заради побрзо, порационално и општествено-економски поуспешно вклучување во меѓународната поделба на трудот.

Член 7

Стопански дејности во странство можат да се вршат ако е прибавено одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, кое се дава ако се исполнети условите од овој закон.

Член 8

Правата и средствата што се вложуваат или што ќе се стекнат со вршење на стопански дејности по кој и да би-

ло основ во странство се во општествена сопственост и со нив управуваат работниците во организациите и заедниците што вршат стопански дејности во странство.

Располагањето со средствата од став 1 на овој член е под општествена контрола.

Член 9

Работниците што организациите и заедниците ги распоредиле на места на работа во странство имаат исти права, обврски и одговорности како и работниците во тие организации и заедници во земјата.

Работниците распоредени на работа во странство се должни да ги извршуваат одлуките и задачите, да ја спроведуваат деловната политика што ја утврдиле органите на управување на организациите и заедниците и да ги остваруваат целите на вршењето на стопанските дејности во странство.

Член 10

Работите на вршење на стопански дејности во странство можат да ги вршат само работниците кои имаат пропишана стручна подготовка и кои ги исполнуваат другите пропишани услови за вршење на работи на стопански дејности во странство.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, донесува пропис за минималната стручна подготовка и за другите услови што мораат да ги исполнуваат работниците за стручно вршење на работите на стопански дејности во странство.

Организациите и заедниците со самоуправен општ акт ги определуваат работите односно работните задачи што се сметаат како работи односно работни задачи во вршењето на стопански дејности во странство и ја утврдуваат стручната подготовка и другите услови што мораат да ги исполнуваат работниците кои имаат посебни овластувања и одговорности и другите стручни работници за вршење на тие работи односно работни задачи.

Стопанската комора на републиката односно стопанската комора на автономната покраина, по барање на организациите и заедниците, утврдува дали стручните работници ги исполнуваат условите од ст. 2 и 3 на овој член.

Стопанската комора на Југославија, со стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини, обезбедува оспособување и усовршување на работниците што вршат стопански дејности во странство.

Член 11

Организациите и заедниците се должни во вршењето на стопански дејности во странство да соработуваат со дипломатските односно конзуларните претставништва на СФРЈ во странство.

Организациите и заедниците што отпочнуваат вршење или што вршат стопански дејности во определена земја се должни дипломатското односно конзуларното претставништво на СФРЈ во таа земја да го известат за дејностите што ги започнуваат или што ги вршат, како и за формите и целите на тие дејности.

Член 12

Организациите и заедниците што вршат стопански дејности во странство се запишуваат во соодветните регистри што се водат во сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија.

Во сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија се водат, во смисла на став 1 од овој член, следните регистри: регистар на претпријатијата во странство, регистар на договорите за вложување во странски претпријатија, регистар на деловните единици во странство и регистар на претставништвата во странство.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија донесува пропис за податоците што ги содржат регистрите од став 2 на овој член, за уписот и бришењето од регистарот, за исправите што се прилагаат кон барањето за упис во регистарот и за издавањето изводи од тие регистри.

Член 13

Стопанската комора на Југославија ги разгледува прашањата од значење за вршењето на стопански дејности во странство од страна на организациите и заедниците и поведува иницијативи, заема ставови и дава предлози за унапредување на тие дејности и за усовршување на прописите што се однесуваат на нив. Стопанската комора на Југославија има право и должност, во рамките на законот и својот статут, да презема активности и да донесува одлуки со кои се поттикнува, насочува и обезбедува поврзување на организациите и заедниците во земјата и на странски лица заради нивно заедничко, усогласено и општествено-економски најцелесообразно вклучување на југословенското стопанство, како целина, и на одделни организации и заедници во меѓународните економски текови и во реализацијата на одделни проекти, заради нивно развојно-деловно поврзување во земјата за настапување во странство и заради ширење и зацврстување на долгорочната производствена кооперација и деловно-техничката соработка со странски правни лица и обезбедување тоа да биде во согласност со развојната и економската политика на земјата во целост; заема ставови за организацијата и работата на формите на вршење стопански дејности во странство, поведува иницијатива за склучување самоуправни спогодби за заедничкиот настап во вршењето на стопански дејности во странство и се грижи за спроведувањето на склучените самоуправни спогодби; одлучува за отворање на свои претставништва во странство; ја разгледува работата и ги анализира резултатите од работењето на претпријатијата, деловните единици и на другите форми на вршење стопански дејности во странство и за тоа заема ставови; му дава мислење на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија за општествено-економската оправданост на основањето на нови претпријатија, банки, претставништва, деловни единици и други форми на вршење на стопански дејности во странство и врши други работи од оваа област во согласност со законот, со својот статут и со други прописи.

II. ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО ОД СТРАНА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

1. Основање на претпријатија во странство

Член 14

За вршење на стопански дејности во странство организациите на здружен труд основаат, по правило, сопствени претпријатија.

Организациите на здружен труд можат да основаат и мешовити претпријатија, ако со договорот со странското лице обезбедат спроведување на својата деловна политика и заштитата на општествените средства во мешовитото претпријатие.

Член 15

Организациите на здружен труд можат да основаат во странство претпријатија за производствена и трговска дејност и за давање стопански услуги.

Член 16

Претпријатие за производствена дејност се основа во странство заради зголемување на извозот, комплетирање на производствената програма на организациите на здружен труд наменета за извоз, настап на нов пазар пласман на материјални права на технологија, унапредување и ширење на долгорочната производствена кооперација и деловно-техничката соработка, обезбедување на суковини и репродукционен материјал дефицитарни на југословенскиот пазар, користење на странски патенти, лиценци и стоковни знаци заради поуспешен пласман на до машини производи на странскиот пазар и остварување на други економски цели што придонесуваат за зголемување на извозот и остварување на поголем девизен прилив.

Претпријатието од став 1 на овој член можат да го основаат производствените организации на здружен труд.

за оној вид производство што го вршат во Југославија. Тие претпријатија можат да вршат и друга дејност која е во функција на таа производствена дејност.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на стоки и услуги можат да основаат претпријатија за оној вид производство за кој со самоуправни спогодба здружиле труд и средства со производствени организации на здружен труд.

Член 17

Претпријатие за трговска дејност се основа во странство заради зголемување на извозот на стоки и услуги, освојување и обработка на странскиот пазар, обезбедување пласман на домашни стоки под поповолни услови, обезбедување на увоз под услови што се поповолни за организациите на здружен труд, вршење на работи на посредување и други трговски работи што придонесуваат за зголемување на девизниот прилив.

Организацијата на здружен труд - основач на претпријатието од став 1 на овој член е должна да преземе обврска дека претпријатието секоја година од вкупно остварениот промет со Југославија поголемиот обем на тој промет ќе го остварува со извоз на стоки и услуги од Југославија.

Во една работа на извоз односно на увоз што се врши за сметка на организациите на здружен труд може да учествува само едно претпријатие во странство како посредник или како купувач односно продавач на стоки.

Член 18

Претпријатие за давање стопански услуги се основа во странство, по правило, заради користење на југословенските капацитети во областа на сообраќајот, сообраќајно-агенциски работи, шпедиција, туристички работи, договорна контрола на квалитетот и квантитетот на стоките во меѓународниот промет, изведување на инвестициони работи и други стопански услуги што се вршат во Југославија или што се во функција на таа услужна дејност, а со кои се зголемува девизниот прилив на Југославија.

Член 19

Организацијата на здружен труд може, ако се исполнети условите од овој закон, да донесе одлука претпријатието што го основала во странство да основе друго претпријатие во странство; да пристапи како соосновач во претпријатие што го основала друга организација на здружен труд во странство; да го откупи основачкиот влог на странско лице односно на домашна организација на здружен труд во претпријатието во странство и да го зголеми својот основачки влог во претпријатието во странство.

Во случаите од став 1 на овој член сходно се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на основачкото претпријатие во странство.

Организацијата на здружен труд може да донесе одлука претпријатието што го основала во странство да основе претставништва во истата земја или во други земји. Овие претставништва претставуваат составен дел на претпријатието што ги основало.

Во случајот од став 3 на овој член, организацијата на здружен труд - основач на претпријатието во странство е должна за тоа да го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, заради евидентирање.

Член 20

За основање претпријатија во странство организациите на здружен труд можат да користат:

1) девизи купени на единствениот девизен пазар до износот што им е утврден со решение на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, со кое е одобрено основањето на претпријатието во странство, а во рамките на предвидениот обем на кредитирањето на странство во проекцијата на платниот биланс на Југославија;

2) дел од добивката остварена во претпријатијата во странство, согласно со одредбите од овој закон;

3) девизите што по пат на кредити ќе ги прибават во странство, согласно со сојузниот закон со кој се уредуваат кредитните односи со странство;

4) опремата и другите стоки, како и материјалните права изразени во пари.

Член 21

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, на барање од организацијата на здружен труд која основа претпријатие во странство (во натамошниот текст: основачот) дава одобрение за основање претпријатие во странство ако се исполнети следните услови:

1) ако основачот е регистриран за вршење на работи на надворешнотрговскиот промет;

2) ако основачот уредно ги извршува своите обврски во земјата и во односите со странство;

3) ако вршењето на стопански дејности преку претпријатието во странство е во согласност со основните начела на општественото уредување и со политиката на економските односи со странство, со насоките и прописите донесени за нејзиното спроведување, со платниот биланс на Југославија, со интересите на безбедноста на Југославија, со меѓународните договори, со прописите и самоуправните спогодби за организиран настап во странство;

4) ако органот на управување на основачот донел одлука за основање претпријатие во странство, која содржи: назив, седиште и предмет на дејноста на претпријатието во странство, височина на основачкиот влог, обврска на основачот дека претпријатието определен процент од добивката што е утврден со одлуката за основање на претпријатието ќе го трансферира во Југославија, а ако се основа претпријатие што ќе се занимава со трговска дејност - обврска на основачот дека тоа претпријатие во прометот со Југославија поголем дел од тој промет ќе го оствари со извоз на стоки и услуги од Југославија;

5) ако органот на управување на основачот го усвоил елаборатот за економската оправданост за основање на претпријатие во странство во согласност со своите самоуправни општи акти;

6) ако органот на управување на основачот донел статут на претпријатието со кој особено: се обезбедува управувањето со претпријатието да биде во согласност со одредбите од овој закон, се утврдуваат овластувањата и одговорностите на лицата што раководаат со претпријатието; се обезбедува резултатите од работењето да се утврдуваат за календарската година како деловна година, ако се прописите на односната земја не е поинаку определено; се утврдува дека основачот може да врши контрола на материјално-финансиското работење на претпријатието во странство и дека преку лицата со посебни овластувања и одговорности може во претпријатието во странство да ја спроведе деловната политика заради која и се основа претпријатието;

7) ако органот на управување на основачот утврдил дека постојат услови со работењето во странство да се зголеми производството, извозот и девизниот прилив односно да се остварат целите заради кои се врши стопанската дејност во странство;

8) ако основачот обезбедил стручни работници за вршење на стопански дејности во странство што ги исполнуваат условите за успешно вршење на надворешнотрговски промет и стопански дејности во странство;

9) ако основачот обезбедил право во поглед на располагањето со средствата на основачкиот влог - со упис на основачкиот влог на име на основачот;

10) ако основачот обезбедил претпријатието што го основа во странство за своите обврски да одговара со средствата од основачкиот влог;

11) ако со прописите на земјата во која се основа претпријатието постои можност за трансфер на добивката и поврат на вложените средства во Југославија.

Ако претпријатието во странство се основа за вршење стопанска дејност на определено подрачје односно ако претпријатието во странство го основа организација на здружен труд која врши дејност од посебен општествен интерес, Сојузниот извршен совет може да пропише посебни услови под кои ќе се дава одобрението за основање на такви претпријатија во странство.

Кон барањето за давање одобрение за основање претпријатие во странство, основачот е должен да достави мислење од Стопанската комора на Југославија за оп-

штествено-економската оправданост на основањето претпријатие во странство. При давањето мислење Стопанската комора на Југославија тргнува од состојбата на надворешнотрговската мрежа во странство, нејзиниот регионален распоред, оправданоста на основањето претпријатие во странство и од самоуправните спогодби за организиран настап во странство и од други самоуправни спогодби.

Одобрение за основање мешовито претпријатие ќе се издаде ако, покрај условите од став 1 односно од став 2 на овој член, основачот со договорот со странското лице обезбеди исполнување на условите од овој член и ако тоа странско лице има поволен бонитет.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија го дава одобрението од овој член во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето.

Член 22

Основачот е должен, во рок од една година од денот на доставувањето на одобрението од член 21 на овој закон, да му достави на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија докази дека претпријатието во странство е регистрирано во согласност со даденото одобрение. Ако основачот не достави докази во тој рок, сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија ќе го укине одобрението за основање претпријатие во странство и ќе го брише тоа претпријатие од регистарот.

Ако од исправите од став 1 на овој член се утврди дека претпријатието во странство не е основано во согласност со издаденото одобрение, сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија ќе му наложи на основачот во рок од најмногу шест месеци да ја усогласи регистрацијата на претпријатието во странство со даденото одобрение. Ако основачот во тој рок не постапи според налогот, сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија ќе го укине одобрението за основање и ќе го брише тоа претпријатие од регистарот.

2. Основање на претпријатија во странство што се занимаваат со основање, управување и финансирање на други претпријатија во странство (холдинг-претпријатија)

Член 23

На организација на здружен труд ќе ѝ се одобри претпријатието што го основала во странство да врши и холдинг-работење односно да основа претпријатие за холдинг-работење (во натамошниот текст: холдинг-претпријатие), ако со тоа придонесува кон поуспешното вршење на стопанските дејности во странство, прибавувањето поповолни кредити во странство, зголемувањето на извозот и кон подобрата организација на мрежата на таа организација во странство.

Под холдинг-работење, во смисла на овој закон, се подразбира основање, управување и финансирање на други претпријатија.

Член 24

На организација на здружен труд ќе ѝ се одобри основање на холдинг-претпријатие ако ги исполнува условите од член 21 на овој закон и ако обезбеди над 50% од основачкиот влог, со кој го обезбедува спроведувањето на деловната политика на основачот во тоа претпријатие.

Член 25

На организацијата на здружен труд што основала холдинг-претпријатие од член 23 на овој закон ќе ѝ се одобри тоа претпријатие во истата или во друга земја да основе друго претпријатие кое ќе се занимава со некоја дејност од чл. 16 до 18 на овој закон, ако ги исполнува условите од член 21 на овој закон, под услов холдинг-претпријатието да располага со целокупниот основачки влог односно со над 50% од уделот во основачкиот влог на претпријатието што го основа.

Член 26

Организацијата на здружен труд, основач на холдинг-претпријатие, е должна да ги извршува сите обврски и ја поднесува одговорноста за работата на холдинг-претпријатието, како и за работата на претпријатието што

холдинг-претпријатието ќе го основе, што се пропишани со овој закон за претпријатија во странство.

3. Меѓусебни права, обврски и одговорности на основачите и на претпријатијата во странство

Член 27

Органот на управување на основачот е должен да ја утврди деловната политика и програмата за работење на претпријатието во странство за секоја календарска година и да ги разгледува извештаите за неговите резултати од работењето и за спроведувањето на деловната политика.

Организацијата на здружен труд е должна да обезбеди претпријатието во странство за своите деловни резултати и за спроведувањето на деловната политика да му поднесува извештај на основачот во роковите утврдени со одлуката за основање на претпријатието во странство.

Основачот е должен да го контролира користењето на сите средства стекнати со работа на претпријатието во странство.

Член 28

Работниците на основачот, во остварувањето на правото на работа со средствата со кои работи претпријатието во странство, се одговорни едни пред други и пред општеството во целост за општествено и економски целесобразното користење на тие средства во свој, заеднички и општ општествен интерес и се должни да ги користат како материјална основа на својот и на вкупниот општествен труд, а во странство – за остварување на целите заради кои е основано претпријатието.

Забрането е користење на средствата со кои претпријатието во странство работи за намени што не претставуваат материјални трошоци и други издатоци во работењето на претпријатието, како и за други плаќања на основачот што не произлегуваат од меѓусебните должничко-доверителски односи по основ на основањето на претпријатието, кредитните односи и извршениот промет на стоки и услуги.

Член 29

Основачот е должен за претпријатието во странство да води посебно книговодство во Југославија, во согласност со сојузниот закон со кој се уредува водењето на книговодството.

Резултатите од работењето на претпријатието во странство основачот ги утврдува по завршната сметка, на крајот од деловната година.

Под деловна година се подразбира календарската година. Ако според прописите на земјата во која е основано претпријатието календарската година не се смета како деловна година, основачот прибавува превод на изводот од прописот на односната земја со кој е определен периодот за кој се составува завршната сметка.

Член 30

Основачот е должен одлуката за покривање на загубите и за одобрување на санациони кредити и програмата на мерки за отстранување на причините за загубите да ги достави, најдоцна во рок од осум дена од денот на истекот на рокот за нивно донесување, до сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија и до надлежната служба на општественото книговодство.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија и надлежната служба на општественото книговодство, во рамките на своите надлежности, го следат извршувањето на програмата на мерки за отстранување на причините на загубите, а основачот на претпријатието е должен на нивно барање да достави податоци за извршувањето на мерките.

Ако основачот на претпријатието во странство не донесе програма на мерки или ако мерките предвидени со програмата не овозможат санација на претпријатието во странство, сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, под условите од овој закон, ќе го брише претпријатието од регистарот.

Член 31

Ако претпријатието во странство завршната сметка, што ја составува според прописите на земјата во која

претпријатието е основано, не ѝ ја достави на организацијата овластена за контрола на завршните сметки во таа земја, основачот е должен таа завршна сметка да ѝ ја достави на надлежната служба на општественото книговодство најдоцна во рок од 30 дена од истекот на деловната година за која е составена завршната сметка.

Член 32

Основачот, други организации на здружен труд и банките можат да им даваат гаранции и други форми на гарантирање на претпријатијата во странство само во рамките на вкупниот обем на задолжувањата во согласност со прописите со кои се уредуваат обемот и условите за задолжување во странство и за кредитирање на странство.

Член 33

Основачот е должен добивката што ќе ја оствари во сопственото претпријатие и добивката што ќе му припадне по основ на распределбата во мешовитото претпријатие, која е утврдена со завршната сметка според прописите на односната земја, по намирувањето на обврските што произлегуваат од прописите на односната земја, да ја внесе во Југославија, најмалку во процентот што ќе го пропише Сојузниот извршен совет, во рок кој не може да биде подолг од 60 дена од денот на составувањето на завршната сметка односно во рок кој не може да биде подолг од 60 дена од денот кога овластената организација во странство извршила контрола на завршната сметка, ако со прописите на односната земја е определено дека добивката може да се трансферира по извршената контрола на завршната сметка.

Делот од добивката што ќе остане по намирување на обврските од став 1 на овој член, основачот може, по одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, да го користи во странство, и тоа:

- 1) за зголемување на основачкиот влог во претпријатието во странство во кое е остварена добивката или во друго претпријатие што го основал во странство, во согласност со овој закон;
- 2) за надомест на намалениот основачки влог настанат поради загубата во работењето искажана во завршната сметка на претпријатието во странство;
- 3) за основање нови претпријатија или за откупување на основачкиот влог на други претпријатија во странство, во согласност со одредбите на овој закон;
- 4) за давање кредити на претпријатието во странство во кое е остварена добивката или на друго свое претпријатие во странство за потребите на неговото работење, во согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат кредитните односи со странство.

Барањето за давање одобрение од став 2 на овој член се поднесува до сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија во роковите од став 1 на овој член.

Ако основачот врз основа на поднесеното барање не добие одобрение дел од добивката да користи за намените од став 2 на овој член, е должен и тој дел од добивката да го внесе во земјата, во рок кој не може да биде подолг од 60 дена од денот на приемот на решението со кое се одбива давањето на одобрение.

Добивката што според прописите на странската земја не може да се внесе во Југославија односно што се остварува во нетрансферабилна валута може да се внесе во Југославија во стоки, сходно со прописите со кои се уредува прометот на стоки и услуги со странство или да се користи како основачки влог односно како кредит на организацијата на здружен труд за претпријатието во странство, согласно со став 2 од овој член.

4. Престанување на претпријатието во странство

Член 34

Претпријатието во странство може да престане да работи по одлука на основачот или според одредбите на овој закон и според прописите на земјата во која е основано.

Во случај на престанување на работата на претпријатието во странство, основачот е должен да поведе постапка за ликвидација на претпријатието, да го утврди рокот

за окончување на таа постапка и за тоа да го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија.

За отворањето постапка за ликвидација сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија врши аднотација во регистарот на претпријатијата во странство.

По окончувањето на постапката за ликвидација на претпријатието во странство основачот е должен да состави ликвидационен биланс кој треба да го прифати органот на управување.

Основачот е должен, во рок од 60 дена од денот на прифаќањето на билансот од став 4 на овој член, да им го достави ликвидациониот биланс на надлежната банка и на службата на општественото книговодство и за тоа да го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, кој ќе донесе решение за престанување на важењето на одобрението за основање претпријатие во странство и тоа претпријатие ќе го брише од регистарот на претпријатијата во странство.

Член 35

Основачот е должен, во рок од 90 дена од денот на прифаќањето на ликвидациониот биланс од член 34 став 4 на овој закон, сите девизни средства на ликвидираниот претпријатие да ги внесе, а целиот имот на претпријатието да го внесе односно да го увезе во Југославија. На таквиот увоз не се применуваат прописите што важат за увоз.

На средствата од став 1 на овој член, што се увезуваат во натурална форма, а кои се купени во странство, се плаќаат царината и другите увозни давачки.

Правото на користење на патенти, лиценци, технички унапредувања и други права што се вложени во согласност со дејноста на претпријатието основано во странство се пренесуваат врз основачот.

Ако средствата од странско потекло во натурална форма се увезуваат во Југославија по основ на намалување на обемот на работењето на претпријатието во странство, сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија може да даде одобрение за увоз на тие средства во Југославија ако основачот докаже дека тие средства се користени најмалку три години во претпријатието во странство.

Даденото одобрение за увоз на средствата од ст. 2 и 4 на овој член истовремено претставува и утврдено право на увоз по основ на дозвола, контингент, условно слободен увоз односно согласност.

Член 36

Ако основачот донесе одлука за престанување на работата на сопственото претпријатие во странство, тој е должен на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија да му достави заверен препис од одлуката, во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката, и да постапи според одредбите од чл. 34 и 35 на овој закон.

Член 37

Ако основачот донесе одлука за повлекување на средствата од мешовитото претпријатие или ако го продаде претпријатието во странство, должен е да постапи според одредбите на чл. 34 и 36 од овој закон.

Член 38

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија донесува решение за укинување на одобрението за основање на претпријатие во странство ако е исполнет еден од следните услови:

1) ако претпријатието во странство работи противно на основните начела на општественото уредување и на политиката на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) ако од работењето на претпријатието во странство се утврди дека не се остваруваат целите заради кои е основано;

3) ако основачот на претпријатието во странство не му овозможи на надлежниот орган контрола на материјално-финансиското работење и не ја обезбеди документацијата во согласност со прописите;

4) ако со прописите на странска земја се укине можноста за трансфер на добивката, трајно или за подолг период;

5) ако претпријатието во странство што се занимава со трговска дејност, од вкупно остварениот промет со Југославија три години последовно не остварува поголем обем на тој промет со извоз од Југославија;

6) ако претпријатието во странство не ги санира загубите согласно со сојузниот закон со кој се уредува прашањето за покривање на загубите за претпријатијата во странство;

7) ако според прописите на странската земја претпријатието мора да престане да работи.

Фактите од став 1 точ. 1, 4 и 7 на овој член се утврдуваат врз основа на документацијата на дипломатското односно на конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во односната земја и на службената документација што ќе ја прибави и од други институции, фактите од точ. 2, 3 и 6 - врз основа на наодите на службата на општественото книговодство, на надлежните инспекциски органи и на Стопанската комора на Југославија, а фактите од точка 5 - врз основа на евиденцијата на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија.

Основачот е должен да отвори постапка за ликвидација на претпријатието во странство во рок од 30 дена од денот на добивањето на решението од став 1 на овој член и во понатамошниот рок од 30 дена да поднесе до сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија доказ дека отворил постапка за ликвидација и да постапи според одредбите на чл. 34 и 35 од овој закон.

Член 39

Ако основачот односно два или повеќе основачи донесат одлука за спојување или припојување на претпријатија во странство, должни се за тоа да го известат сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија и кон известувањето да ја приложат одлуката на органот на управување со која се утврдуваат сите промени што настанале со тоа спојување односно припојување, заради измена во регистарот на претпријатијата во странство.

Член 40

Основачот може да одобри мирување на работењето на претпријатието во странство ако претпријатието привремено не може да ја врши својата дејност поради воена состојба и вонредна политичка или економска ситуација во земјата во која е основано.

Одобрението од став 1 на овој член го дава сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, врз основа на мислење од дипломатското односно од конзуларното претставништво на СФРЈ во односната земја, ако организацијата на здружен труд докаже дека трошоците за мирување на претпријатието се помали од трошоците за ликвидација и за повторно основање на претпријатието.

5. Претставништва и деловни единици во странство

Член 41

Организациите на здружен труд можат да отвораат претставништва и да основаат деловни единици во странство.

Претставништвата и деловните единици во странство се составен дел на организацијата на здружен труд што ги основала, немаат статус на правно лице и вршат работи исклучително по налог на основачот.

Заради заеднички и единствен настап во странство, претставништвата во странство можат да отвораат и деловните единици регистрирани за вршење на работи на надворешнотрговскиот промет, ако со самоуправната спогодба за здружување во деловна заедница е предвидено дека деловната заедница отвора претставништва во странство.

Член 42

Претставништвото во странство го истражува пазарот, врши претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за извоз на стоки и услуги, како и за увоз со кој се унапредува и развива производството и договори за долгорочна производствена кооперација, за деловнотехничка соработка и вложување на средства на странски

лица во организации на здружен труд, врши работи што се однесуваат на извршувањето на склучените договори, врши оперативнотехнички работи, врши работи во врска со превозот на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, ги следи и изучува стопанските движења на странскиот пазар и врши информативни и други работи по налог од основачот.

Член 43

Деловните единици во странство можат да вршат определени работи во прометот на стоки и услуги (отворање на складови, продавници за продажба на домашни стоки во странство, организирање на сервисни служби, давање услуги) со кои во странство остваруваат приход.

Деловните единици од став 1 на овој член можат да ги вршат и работите од член 42 на овој закон.

Член 44

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, на барање од организацијата на здружен труд која отвора претставништво односно основа деловна единица во странство, дава одобрение ако таа организација ги исполнува следните услови:

1) ако е регистрирана за вршење на работи на надворешнотрговски промет;

2) ако основачот уредно ги извршува своите обврски во земјата и во односите со странство;

3) ако вршењето на стопански дејности преку претставништвото односно деловната единица во странство е во согласност со основните начела на општествено-економското уредување и со политиката на економските односи со странство, со насоките и прописите донесени за нејзино спроведување, со платниот биланс на Југославија, со интересите на безбедноста на Југославија, со меѓудржавните договори, прописите и самоуправните спогодби за организиран настап во странство;

4) ако органот на управување донел одлука за отворање на претставништво односно за основање на деловна единица во странство, која содржи: назив, седиште и предмет на дејноста, обврска на основачот секоја година поголем дел од вкупно остварениот промет со лица на односната земја да го оствари со извоз на стоки и услуги од Југославија;

5) ако органот на управување на организацијата на здружен труд го усвоил елаборатот за економската оправданост да се отвори претставништво односно да се основе деловна единица во странство, во согласност со своите самоуправни општи акти;

6) ако органот на управување утврдил дека со отворањето на претставништво односно со основањето на деловна единица во странство ќе се зголеми производството, извозот и девизниот прилив односно ќе се остварат целите заради кои се врши стопанската дејност во странство;

7) ако обезбедила стручни работници за вршење на стопанските дејности во странство, што ги исполнуваат условите што мораат да ги имаат работниците за успешно вршење на надворешнотрговски промет и вршење на стопански дејности во странство.

Ако се отвора претставништво односно се основа деловна единица во странство за вршење на стопанска дејност на определено подрачје, односно ако претставништвото го отвора или деловната единица ја основа организација на здружен труд што врши дејност од посебен општествен интерес, Сојузниот извршен совет може да пропише посебни услови под кои ќе се издава одобрение за отворање на такви претставништва односно за основање на деловни единици во странство.

Кон барањето за давање на одобрението од став 1 односно од став 2 на овој член организацијата на здружен труд што отвора претставништво односно што основа деловна единица во странство е должна да достави мислење од Стопанската комора на Југославија за општествено-економската оправданост да се отвори претставништво односно да се основе деловна единица во странство. При давањето мислење, Стопанската комора на Југославија поаѓа од состојбата на надворешнотрговската мрежа во странство, нејзиниот регионален распоред, оправданоста да се отвораат нови форми на вршење стопански дејности во странство и самоуправните спогодби за организиран настап во странство и другите самоуправни спогодби.

Член 45

Трошоците за работа на претставништвото и на деловната единица во странство ги плаќа организацијата на здружен труд што го отворила претставништвото односно што ја основала деловната единица, во согласност со прописите за девизното работење, по правило од Југославија, преку домашна банка.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, трошоците можат да се покриваат од приходите остварени во нетрансферабилна валута, согласно со прописите за девизното работење.

Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина може да ѝ одобри на организацијата на здружен труд што отворила претставништво односно што основала деловна единица во странство девизите потребни за работа на претставништвото односно на деловната единица во странство да ги држи на сметка во странство.

Член 46

Ако организацијата на здружен труд што отворила претставништво односно што основала деловна единица во странство донесе одлука за престанок на работата на претставништвото односно на деловната единица во странство, должна е во рок од 30 дена од денот на престанокот на нивната работа за тоа да го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, кој донесува решение и го брише претставништвото односно деловната единица од регистарот.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија ќе донесе решение за бришење на претставништвото односно на деловната единица од регистарот и кога ќе утврди дека престанал да постои некој од условите од член 44 на овој закон.

6. Доверување на вршење на стопански дејности на странски правни лица

Член 47

Организацијата на здружен труд може на странско правно лице да му довери работи на застапување, продажба на стоки од консигнационен склад и вршење на сервисна служба само врз основа на договор склучен во писмена форма.

Пред склучувањето на договорот од став 1 на овој член, организацијата на здружен труд е должна да прибави информација за бонитетот на странското лице од Стопанската комора на Југославија или од дипломатското односно од конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за односната земја.

Организацијата на здружен труд не може да го склучи договорот од став 1 на овој член ако од информацијата за бонитетот на странското лице произлегува дека не е обезбедена сигурност на работењето со тоа лице.

Договорот од став 1 на овој член со кој се доверува продажба на стоки од консигнационен склад во странство треба да содржи одредби со кои тие стоки се обезбедуваат од комерцијални и други ризици.

Член 48

Организацијата на здружен труд е должна договори- те од член 47 на овој закон да ѝ ги поднесе на Стопанската комора на Југославија заради евидентирање, во рок од 30 дена од денот на нивното склучување.

Податоците содржани во договорите од став 1 на овој член претставуваат службена тајна.

7. Вложување на средства во странски претпријатија

Член 49

Организацијата на здружен труд може да вложува средства во странски претпријатија заради заедничко производство кое ќе овозможи поголем извоз, а особено поголем пласман на југословенска опрема, технологија, знаења и искуства, изградба на одделни објекти во кои се вградува домашна опрема и технологија или се користат знаења и искуства, долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка, размена на научно-технолошки знаења и искуства, обезбедување на дефицитарни сировини и остварување на други економски интереси.

Вложувањето на средства во странско претпријатие се врши врз основа на договор склучен со тоа претпријатие во писмена форма.

Со договорот за вложување средства во странско претпријатие се утврдуваат особено: целта на вложувањето, намената, условите и начинот на користењето на тие средства, вкупниот износ на средствата што се вложуваат, од тоа износот на средствата што ги вложува организацијата на здружен труд и износот на средствата што ги вложува странското претпријатие, начинот на распределба на добивката, условите, начините и роковите за враќање на вредноста на вложените средства, меѓусебните обврски во врска со поднесувањето на ризиците, составот и надлежноста на заедничкиот орган на работењето и начинот на избор на тој орган, начинот на решавање на меѓусебните спорови и престанокот на договорот.

За вложување на средства во странско претпријатие домашната организација може да ги користи:

1) девизите купени на единствениот девизен пазар до износот што ѝ е утврден со решението на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, со кое е одобрено вложувањето средства во странски претпријатија;

2) опремата, правото на патент, лиценца и техничко унапредување и други права што претставуваат основни средства изразени во пари.

Договорот за вложување средства во странско претпријатие го одобрува сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, сходно со одредбите на овој закон што се однесуваат на одобрувањето за основање на претпријатие во странство.

Член 50

Одредбите на чл. 34 до 38 од овој закон што се однесуваат на престанокот на претпријатијата во странство и на повлекувањето на средствата на домашните организации од претпријатието во странство, сходно се применуваат и на престанокот на договорите за вложување и на повлекувањето на средствата по тој основ.

III. ВРШЕЊЕ НА БАНКАРСКИ И ФИНАНСИСКИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

1. Основање на банки и други финансиски организации во странство

Член 51

Банката овластена за вршење на платен промет и кредитни работи со странство може самата или со други банки овластени за вршење на платен промет и кредитни работи со странство (во натамошниот текст: банката-основач) да основа банка или друга финансиска организација во странство.

Според средствата што се вложуваат, банките или другите финансиски организации во странство можат да бидат:

1) сопствени банки, односно финансиски организации што се основаат исклучително со средства со кои располагаат банките - основачи;

2) мешовити банки односно финансиски организации што се основаат со средства со кои располагаат банките-основачи и со средства на странски банки односно на други странски лица.

Банката-основач може да основе банка или друга финансиска организација во странство која за своите обврски одговара само со средствата вложени во таа банка односно финансиска организација.

За основање на банки и други финансиски организации во странство, банките - основачи можат да ги користат:

1) девизите купени на единствениот девизен пазар, до износот што е утврден со решението на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија за основање на банка односно друга финансиска организација во странство, а во рамките на предвидениот обем на кредитирање на странство во проекцијата на платниот биланс на Југославија;

2) делот од добивката што ќе ја остварат во банките и во други финансиски организации основани во странство согласно со член 33 на овој закон;

3) девизите што по пат на кредити ќе ги прибават во странство, согласно со сојузниот закон со кој се уредуваат кредитните односи со странство.

Член 52

Банките и други финансиски организации во странство се основаат заради поттикнување и кредитирање на извозот на стоки и услуги од Југославија и за долгорочна производствена кооперација и деловно-техничка соработка со странство, вршење на платен промет со странство за претпријатијата во странство што ги основале организации на здружен труд, присобирање на штедни влогови и вршење на други банкарски работи.

Член 53

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, на барање од банката-основач, дава одобрение за основање на банка односно друга финансиска организација во странство, ако банката-основач ги исполнува следните услови:

1) ако е овластена за вршење на платен промет и кредитни работи со странство;

2) ако уредно ги извршува обврските спрема странство;

3) ако врши банкарски работи во странство во рамките на утврдениот кредитно-гаранциски потенцијал на банката;

4) ако обезбедува управување со општествените средства со кои врши банкарски дејности во странство и контрола на тие средства;

5) ако собранието на банката-основач утврдило дека со работењето на банката во странство ќе се обезбедат додатни средства за кредитирање на извозно-увозните работи на организациите на здружен труд;

6) ако организациите на здружен труд основачи на банката, согласно со самоуправната спогодба за здружување во банка и во согласност со сојузниот закон со кој се уредува кредитниот и банкарскиот систем, донеле одлука за основање на банка односно друга финансиска организација во странство, која содржи: назив, седиште, предмет на дејноста и височина на основачкиот влог, обврска на банката - основач дека банката во странство определен процент од добивката што се утврдува со одобрението за основање на банката односно на другата финансиска организација во странство годишно ќе трансферира во Југославија, како и елаборат за економската оправданост да се основе банка односно друга финансиска организација во странство, што го прифатиле органите на управување на организацијата на здружен труд - основач на банката;

7) ако собранието на банката-основач го утврдило статутот на банката односно на другата финансиска организација во странство со кој особено: се обезбедува управувањето со банката односно со другата финансиска организација во странство да биде во согласност со одредбите на овој закон; се утврдуваат овластувањата и одговорностите на лицата што раководат со банката односно со другата финансиска организација во странство; се обезбедува резултатите од работењето да се утврдуваат за календарската година како деловна година, ако со прописите на земјата во која банката односно другата финансиска организација е основана не е поинаку определено; се утврдува дека банката - основач може да врши контрола на материјално-финансиското работење на банката односно на другата финансиска организација во странство и дека преку лицата со посебни овластувања и одговорности може во банката односно во другата финансиска организација во странство да ја спроведува деловната политика заради која се основа банката односно другата финансиска организација во странство;

8) ако обезбедила стручни работници за вршење на дејноста на банката односно на другата финансиска организација во странство, што ги исполнуваат условите што мораат да ги имаат работниците за успешно вршење на надворешнотрговски промет и стопански дејности во странство;

9) ако обезбедила право во поглед на располагањето со средствата на основачкиот влог - со упис на основачкиот влог на име на банката-основач;

10) ако обезбедила банката односно другата финансиска организација во странство за своите обврски да одговара со средствата на основачкиот влог;

11) ако според прописите на земјата во која се основа банка односно друга финансиска организација постои можност за трансфер на добивките и за поврат на вложените средства во Југославија.

Ако банка односно друга финансиска организација во странство се основа за вршење на банкарски односно други финансиски работи на определено подрачје, Сојузниот извршен совет може да пропише посебни услови под кои ќе се дава одобрение за основање на такви банки односно други финансиски организации во странство.

Кон барањето за давање одобрение за основање на банка односно друга финансиска организација во странство, банката основач е должна да достави мислење на Народната банка на Југославија и на сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите за општествено-економската оправданост на основањето на банка односно друга финансиска организација во странство.

Одобрение за основање на мешовита банка ќе се даде ако, освен условите од став 1 односно од став 2 на овој член, банката-основач со договор со странска банка и со други странски лица го обезбеди исполнувањето на условите од овој член и ако странската банка има поволен бонитет.

Одобрението од овој член сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија го дава во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето.

2. Претставништва и деловни единици на банките во странство

Член 54

Банката-основач може да отвора претставништва и да основа деловни единици во странство.

Заради присобирање на штедните влогови, банката-основач може да отвора информативни бироа, кои претставуваат составен дел на претставништвата на таа банка во странство.

Претставништвата односно деловните единици од став 1 на овој член се составен дел на банката што ги отворила односно што ги основала и вршат работи исклучително по налог на таа банка.

Член 55

Претставништвото на банката основач во странство го истражува пазарот, ги изучува стопанските и финансиските движења на странскиот пазар, дава известувања во врска со банкарските и финансиските работи и врши други информативни работи и работи на претставување на банката - основач по нејзин налог.

На плаќањето на трошоците за работа на претставништвото од став 1 на овој член сходно се применуваат одредбите на член 45 до овој закон.

Член 56

Деловните единици на банката-основач во странство можат, по налог од банката-основач, да вршат определени работи (да собираат средства, да вршат кредитни работи, работи на купување и продажба на девизи, примање и давање на депозити и работи на платен промет), со кои во странство остваруваат приход. Тие работи се вршат во рамките на кредитно-гаранцискиот потенцијал на банката - основач, во согласност со прописите за кредитните работи со странство.

Деловната единица од став 1 на овој член може да ги врши и работите на претставништвото од член 55 на овој закон.

Член 57

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, на барање од банката-основач која отвора претставништво односно основа деловна единица во странство, дава одобрение, ако таа банка ги исполнува следните услови:

1) ако е овластена за вршење на платен промет и кредитни работи со странство;

2) ако уредно ги извршува обврските спрема странство;

3) ако органот на управување на банката-основач донел одлука за отворање на претставништво односно за основање на деловна единица во странство, со елаборат за економската оправданост на отворањето на претставништво односно основањето на деловна единица;

4) ако вршењето на стопански дејности преку претставништвото односно деловната единица во странство е

во согласност со основните начела на општественото уредување и со политиката на економските односи со странство, со насоките и прописите донесени за нејзино спроведување, со платниот биланс на Југославија, со интересите на безбедноста на Југославија, со меѓународните договори, со прописите и самоуправниите спогодби за организиран настап во странство;

5) ако со своето работење во странство придонесува кон зголемување на извозот на стоки и услуги од Југославија и кон зголемување на девизниот прилив;

6) ако обезбедила стручни работници за вршење на банкарски работи во странство кои ги исполнуваат условите што мораат да ги исполнуваат работниците за успешно вршење на надворешнотрговски промет и вршење на стопански дејности во странство.

Кон барањето за давање на одобрението од став 1 на овој член банката е должна да достави и мислење на Народната банка на Југославија и на сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансните за општествено-економската оправданост на отворањето на претставништво односно на основањето на деловна единица во странство.

Член 58

На банките односно другите финансиски организации, претставништвата и деловните единици на банката-основач во странство сходно се применуваат одредбите на член 22, на чл. 27 до 40 и на чл. 45 и 46 од овој закон.

IV. ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

1. Основање на организации за осигурување и реосигурување во странство

Член 59

Заради вршење работи на осигурување на имоти и лица, заедницата за осигурување на имоти и лица, самата или со други заедници за осигурување на имоти и лица, може да основе осигурителна организација во странство (сопствена осигурителна организација).

Заради вршење работи на реосигурување, заедницата за реосигурување, самата или со други заедници за реосигурување, може да основе реосигурителна организација во странство (сопствена реосигурителна организација).

Заедницата за осигурување на имоти и лица односно заедницата за реосигурување може да основе осигурителна односно реосигурителна организација во странство заедно со странски лица (мешовита осигурителна односно реосигурителна организација).

Заедницата за осигурување на имоти и лица и заедницата за реосигурување можат да основат осигурителна односно реосигурителна организација во странство која за своите обврски одговара само со средствата вложени во таа осигурителна односно реосигурителна организација во странство.

За основање на осигурителни и реосигурителни организации во странство заедниците за осигурување на имоти и лица и заедниците за реосигурување можат да ги користат девизите купени на единствениот девизен пазар - до износот што им е утврден со решението на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија за основање на осигурителна односно реосигурителна организација во странство, а во рамките на предвидениот обем на кредитирањето на странство во проекцијата на платниот биланс на Југославија.

Член 60

Одлука за основање на осигурителна односно реосигурителна организација во странство донесува органот на управување на заедницата за осигурување односно на заедницата за реосигурување, на начинот уреден со самоуправниот општ акт на заедницата за осигурување односно на заедницата за реосигурување.

2. Претставништва во странство

Член 61

Заедницата за осигурување на имоти и лица и заедницата за реосигурување можат за вршење на работите во

врска со осигурувањето и реосигурувањето на имоти и лица да отвораат претставништва во странство.

Член 62

На основањето, работењето, престанувањето и другите статусни промени на осигурителната односно реосигурителната организација во странство, како и на отворањето, работата и престанувањето на претставништвата во странство сходно се применуваат одредбите на овој закон што се однесуваат на основањето претпријатието и претставништво што ги основаат односно што ги отвораат организациите на здружен труд.

V. ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО

Член 63

Заради усогласување на меѓусебните интереси и остварување на заедничката политика во областа на економските односи со странство утврдена со општествениот план на Југославија и со други акти, во секциите за унапредување на економските односи со странство во Стопанската комора на Југославија се организираат и организации на здружен труд, во согласност со сојузниот закон.

Заради остварување на целите од став 1 на овој член, организациите на здружен труд кои вршат стопански дејности во странство, организирани во секции, особено: го утврдуваат начинот за организиран настап во вршењето на тие дејности во определена земја или група земја, ја анализираат состојбата на надворешнотрговската мрежа и резултатите од нејзиното работење, ја разгледуваат целесообразноста на основањето на нови претпријатија, банки, претставништва, деловни единици и други форми на вршење стопански дејности во странство, поаѓајќи од состојбата на надворешнотрговската мрежа во односната земја или група земји, од потребата за проширување на размената со одделни земји и од платниот биланс на Југославија.

Во секциите од став 1 на овој член организациите на здружен труд кои вршат стопански дејности во странство ги разгледуваат потребите за основање на претставништво на Стопанската комора на Југославија во определена земја и ја следат и насочуваат работата на тие претставништва.

Член 64

Стопанската комора на Југославија, во согласност со законот, својот статут, утврдената политика за развој на економските односи со странство и со интересите на организациите на здружен труд за соработка со определена странска земја, може да отвора претставништва во странство како заеднички претставништва на организациите на здружен труд здружени во Стопанската комора на Југославија.

Програмата за отворање на претставништва на Стопанската комора на Југославија во странство ја утврдува Стопанската комора на Југославија, врз основа на предлог од секцијата.

Претставништвата на Стопанската комора на Југославија можат да се отвораат за една или за повеќе земји, зависно од потребите на организациите на здружен труд.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија и сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи, на барање од Стопанската комора на Југославија, се должни да даваат мислење за општествено-економската оправданост на отворањето на претставништво во односната земја и дали е отворањето на претставништво во согласност со политиката за развој на надворешнотрговската мрежа во странство и со нејзината регионална насоченост.

Член 65

Работниците што Стопанската комора на Југославија ги назначува во претставништвото во странство мораат да ги исполнуваат условите за вршење работи на надворешнотрговски промет и вршење на стопански дејности во странство. Потврда за исполнувањето на тие услови дава сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија.

Член 66

Претставништвото на Стопанската комора на Југославија во странство:

1) ги следи стопанските движења во земјата во која е основано и за тоа ги известува Стопанската комора на Југославија и организациите на здружен труд заинтересирани за соработка со таа земја;

2) ги поврзува организациите на здружен труд и странските правни лица заради склучување на договори за промет на стоки и услуги, а особено договори за долгорочна производствена кооперација и деловно-техничка соработка, договори за вложување на средства на странски лица во домашна организација на здружен труд и договори за прибавување и отстапување на материјални права на технологија и истовремено дава мислења за бонитетот на странското лице;

3) се грижи за спроведувањето на одлуките донесени во Стопанската комора на Југославија за единствен настап во странство и за таа цел ги координира активностите на стопанските единици во странство и за тоа ја известува Стопанската комора на Југославија;

4) го испитува пазарот, ги следи прописите и мерките донесени во односната земја и ги информира стопанските субјекти на таа земја за можностите за извоз и за другите форми на стопанска соработка со организациите на здружен труд;

5) ја следи работата и ги анализира резултатите од работењето на претпријатието, претставништвото, деловните единици и другите форми на вршење стопански дејности во односната земја и за тоа доставува извештаи до Стопанската комора на Југославија;

6) врши и други работи по налог од Стопанската комора на Југославија.

Во вршењето на своите работи, претставништвото на Стопанската комора на Југославија е должно да соработува со дипломатското односно со конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во односната земја.

Организациите и заедниците се должни во вршењето на стопанските дејности во странство да соработуваат со претставништвата на Стопанската комора на Југославија во странство.

Организацијата на здружен труд која започнува вршење или која врши стопанска дејност во определена земја е должна да го извести претставништвото на Стопанската комора на Југославија во таа земја за дејноста што ја започнува или што ја врши, како и за формите и целите на таа дејност.

Претставништвото на Стопанската комора на Југославија одговара за својата работа пред организациите на здружен труд, организирани во Стопанската комора на Југославија.

Член 67

Извештаите на претставништвото на Стопанската комора на Југославија за вршењето на стопанските дејности во странство ги разгледуваат организациите на здружен труд во секцијата на Стопанската комора на Југославија за определена земја и преземаат мерки за унапредување на економските односи со вршење на стопански дејности во таа земја.

Ако извештајот на претставништвото на Стопанската комора на Југославија содржи факти што укажуваат на постоењето на дело на нелојален натпревар или други неправилности во вршењето на стопанските дејности во странство, надлежниот орган на Стопанската комора на Југославија е должен да поведе постапка кај Судот на честа при Стопанската комора на Југославија, кој ќе утврди дали постои делото на нелојален натпревар или други неправилности во вршењето на стопанските дејности во странство. Ако Судот на честа при Стопанската комора на Југославија утврди постоење на дело на нелојален натпревар или други неправилности во вршењето на стопанската дејност во странство, ќе ѝ изрече на организацијата односно на заедницата соодветна мерка од својата надлежност, што таа треба да ја спроведе спрема своето претпријатие, спрема банката, претставништвото односно другата форма преку која врши стопански дејности во странство и за тоа да го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија.

Член 68

Во земјата во која не е отворено претставништво на Стопанската комора на Југославија, работите и задачите од член 66 точ. 1 до 5 на овој закон ги врши дипломатското односно конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во таа земја.

Член 69

Статусот на претставништво на Стопанската комора на Југославија и статусот на претставништвата и деловните единици во странство се регулираат со прописите на државата на приемот односно со спогодба со државата на приемот, ако со прописите на таа држава не се регулира тој статус.

VI. ЧУВАЊЕ НА УГЛЕДОТ ПРИ ВРШЕЊЕТО НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО

Член 70

Организациите и заедниците и нивните работници кои вршат работи на стопански дејности во странство се должни да го чуваат својот углед, угледот на другите организации и заедници и угледот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Како повреда на угледот, во смисла на став 1 од овој член, се смета секое постапување спротивно на добрите деловни обичаи, на совесноста и деловниот морал, нелојалното постапување спрема други организации и заедници во вршењето на стопански дејности во странство, како и занемарувањето на имотните интереси на општествената заедница, потешка повреда на договорните обврски, неогворното преземање на обврски, загрозувањето на интересите на други организации и заедници на странскиот пазар, непридржувањето кон договорите и спогодбите за заеднички настап во странство или небрежното постапување во вршењето на стопанските дејности во странство.

За повреда на угледот Судот на честа при Стопанската комора на Југославија изрекува соодветни мерки, а сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија ги изрекува мерките предвидени со сојузниот закон за промет на стоки и услуги со странство.

Работник на организација и заедница, во смисла на став 1 од овој член, е секој работник, застапник и полномошник на организацијата и заедницата, како и друго лице кое од името на организацијата и заедницата, во врска со нејзиното вршење на стопански дејности во странство, доаѓа во контакт со странски правни или физички лица.

Член 71

Под нелојален натпревар, во смисла на овој закон, се подразбира:

1) ако организацијата односно заедницата на сметка на друга организација односно заедница обезбеди поповолна положба во вршењето на стопански дејности во странство и со тоа ѝ нанесе штета на таа организација односно заедница;

2) ако во вршењето стопански дејности во странство постапува спротивно на склучената самоуправни спогодба за организиран настап, со што им се нанесува штета на потписниците на самоуправниот спогодба или на општествената заедница.

Организацијата односно заедницата за која постои сомневање дека извршила дело на нелојален натпревар е должна на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, по негово барање, да му ја достави потребната документација.

За утврдените дејствија кои претставуваат нелојален натпревар, сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија ги изрекува соодветните мерки предвидени со законот.

Член 72

Ако организацијата односно заедницата биде казнета за стопански престап или ако Судот на честа при Стопанската комора на Југославија ѝ изрече определена мерка во врска со работењето на нејзино претпријатие, банка односно деловна единица или претставништво во однос на југословенски организации на здружен труд, сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната

трговија ги изрекува соодветните мерки предвидени со закон што таа е должна да ги примени и на своето претпријатие, банка, деловна единица односно претставништво во странство, ако е тоа предвидено со решението за изрекување на мерките, односно донесува решение за престанување на важењето на одобрението дадено врз основа на овој закон и го брише тоа претпријатие, банка, деловна единица односно претставништво од регистарот.

VII. КОНТРОЛА И СЛЕДЕЊЕ НА ВРШЕЊЕТО СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО

Член 73

Вршењето на стопански дејности во странство подлежи на контрола и следење.

Контрола на вршењето на стопанските дејности во странство вршат Сојузниот девизен инспекторат, Сојузната пазарна инспекција, Службата на општественото книговодство и сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, во рамките на овластувањата утврдени со сојузен закон.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија утврдува дали се исполнети условите пропишани со овој закон за основање на претпријатија, банки и други форми на вршење стопански дејности во странство и дали се целосни и исправни податоците во поднесената документација; дали се исполнети условите за престанување на претпријатијата, банките и другите форми на вршење стопански дејности во странство; дали се исполнети условите за давање одобрение за користење на дел од добивката во странство за намените утврдени со овој закон и дали со вршењето на стопански дејности во странство се остваруваат целите заради кои се вршат тие дејности.

Сојузниот девизен инспекторат и Сојузната пазарна инспекција вршат контрола на девизното работење на организациите и заедниците кои вршат стопански дејности во странство, а особено на: изнесувањето на основачкиот влог, внесувањето на добивката по основ на вршење на стопански дејности во странство, плаќањето и наплатувањето меѓу организациите и заедниците и претпријатијата, банките и другите форми преку кои се вршат стопански дејности во странство и основите по кои се плаќаат трошоците на претставништвата и на деловните единици во странство.

Ако Сојузниот девизен инспекторат и Сојузната пазарна инспекција утврдат незаконитост или неправилност во вршењето на стопански дејности во странство, ќе донесат решение со кое ќе наредат утврдените незаконитости или неправилности да се отстранат и ќе го определат рокот во кој тоа мора да се изврши, а ќе преземат и други мерки предвидени со сојузниот закон.

Против решението од став 5 на овој член може да се изјави жалба да сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, чие решение е конечно во управната постапка.

Ако постои основано сомневање дека утврденото дејствие содржи обележја на кривично дело, стопански престап или прекршок, инспекторот е должен да му поднесе пријава на органот надлежен за поведување на постапка или самиот да донесе решение за прекршок, ако е за тоа овластен со законот.

Службата на општественото книговодство, во рамките на контролата на финансиското и материјалното работење на корисниците на општествени средства, врши контрола на завршните сметки на организациите и заедниците кои вршат стопански дејности во странство и на билансите на претпријатијата и банките основани во странство и други работи на контрола над користењето на општествените средства во вршењето на стопански дејности во странство, во согласност со сојузниот закон.

Член 74

Заради контрола и следење на вршењето на стопански дејности во странство, организациите и заедниците што ги вршат тие дејности се должни на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија да му доставуваат навреме целосна и точна документација и податоци пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешна трговија го следи и анализира вршењето на стопански дејности во странство врз основа на податоците од Сојузната управа за царини за извозот и увозот извршени за претпријатија и деловни единици во странство и податоците за извозот и увозот извршени со посредство на претпријатија и деловни единици во странство, како и податоците за извршениот надворешнотрговски промет преку претпријатија и деловни единици за други организации и заедници што се должни тие податоци да ги достават до сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија, по негово барање.

Службата на општественото книговодство ги следи и анализира финансиските резултати од вршењето на стопански дејности во странство врз основа на периодичните пресметки и завршните сметки на организациите и заедниците и билансите на претпријатијата во странство и, во согласност со сојузниот закон, ги презема мерките за кои е овластена.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија пропишува кои исправи и податоци организациите и заедниците му ги поднесуваат на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија заради добивање одобрение за вршење стопански дејности во странство, како и кои исправи организациите и заедниците ги доставуваат по барање на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија и на други органи и организации што го контролираат и следат вршењето на стопански дејности во странство.

Член 75

Советот формиран во сојузниот орган надлежен за работи на надворешната трговија ги разгледува и прашањата што се однесуваат на основањето и работата на сите форми на вршење стопански дејности во странство, спроведувањето на целите и задачите утврдени со документите на економската политика во односниот период и спроведувањето на кадровската политика и дава мислење за тие прашања и предлози за унапредување на вршењето на стопански дејности во странство.

Член 76

Организацијата и заедницата се должни завршната сметка - биланс на претпријатието, банката, деловната единица и осигурителната односно реосигурителната организација во странство што ќе ја состават и достават на увид до овластената организација која врши ревизија на завршната сметка според прописите на земјата во која се основани, истовремено да ѝ ја достават на Службата на општественото книговодство, а извештајот за извршената ревизија на завршната сметка, со билансот кој е преведен на еден од јазиците на народите и народностите на Југославија, да ѝ го достават на таа служба во рок од 30 дена од денот на извршената ревизија.

Ако претпријатијата во странство се основани од страна на холдинг-претпријатија, организацијата на здружен труд е должна да достави биланс за секое претпријатие што го основало холдинг-претпријатие.

Член 77

Организацијата односно заедницата се должни да го контролираат работењето на претпријатијата и другите форми преку кои вршат стопански дејности во странство.

Во вршењето на контролата од став 1 на овој член, органот на управување на организацијата односно заедницата ги разгледува периодичните пресметки, завршната сметка и извештаите за работењето на своите претпријатија и други форми на вршење на стопански дејности во странство.

Член 78

Организациите и заедниците што вршат стопанска дејност во странство се должни, во согласност со одредбите од овој закон, на органите овластени за вршење на девизна контрола и за ревизија на материјално-финансиското работење да им овозможат увид во работењето на претпријатијата, банките и на другите форми преку кои вршат стопански дејности во странство и, по нивно барање, да

им ги стават на располагање или да им ги достават потребната документација и потребните податоци, како и да обезбедат услови за вршење контрола на нивното работење во странство, во согласност со сојузниот закон.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

1. Кривични дела

Член 79

Одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго општествено правно лице, спротивно на прописите, од името на својата или на друга организација или заедница ќе основе во странство претпријатие, банка, друга финансиска организација, претставништво, деловна единица или ќе вложи средства во странско претпријатие или ќе му довери работи на странско лице, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго општествено правно лице кое стопанската дејност во странство не ја врши во согласност со прописите, ако не обезбеди општествените средства вложени во основањето да се користат во согласност со нивната намена или ако ја оневозможи контролата на користењето на тие средства.

Ако поради делата од ст. 1 и 2 на овој член настапила голема имотна штета, сторителот ќе се казни со затвор од една година до десет години.

2. Стопански престапи

Член 80

Со парична казна од 1,000.000 до 10,000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго општествено правно лице:

1) ако стопанската дејност во странство је врши без одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија (член 7);

2) ако на работа во странство распореди работних кој не ги исполнува условите во поглед на стручната подготовка, работното искуство и другите услови што ќе ги утврди сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија (член 10);

3) ако во странство основе: претпријатие за производствена дејност, претпријатие за трговска дејност и претпријатие за давање стопански услуги и ако нејзиното претпријатие во странство основе друго претпријатие во странство, холдинг-претпријатие, банка или друга финансиска организација, организација за осигурување, односно за реосигурување спротивно на целите утврдени со овој закон (чл. 16, 17, 18, 19, 23, 51 и 59);

4) ако за основање претпријатие во странство користи средства што не се предвидени со овој закон (член 20);

5) ако не ги утврди програмата за работење и деловната политика за секоја календарска година или ако на основачот не му поднесе извештај за своите деловни резултати и за спроведувањето на деловната политика или ако не врши контрола на користењето на сите средства стекнати со работа на претпријатието во странство (член 27);

6) ако средствата со кои претпријатието во странство работи ги користи за намени и плаќања за кои не можат да се користат според овој закон (член 28 став 2);

7) ако на претпријатие во странство му даде гаранција и друга форма на гарантирање над рамките на вкупниот обем на задолжувањето (член 32);

8) ако во пропишаниот рок не ја внесе во Југославија добивката најмалку во процентот што ќе го пропише Сојузниот извршен совет, или за користењето на дел од добивката не прибави одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија или дел од добивката не внесе во Југославија во пропишаниот рок (член 33 ст. 1, 2 и 4);

9) ако при престанокот на претпријатието или банката или други статусни промени на банката или на друга финансиска организација, на претставништвото и деловната единица на банката во странство не постапи според одредбите од овој закон или ако по бришењето од регистарот, претпријатието, банката, другата финансиска организација, претставништвото, деловната единица или пре-

тставништвото односно деловната единица на банката продолжат да работат (чл. 34, 46 и 58);

10) ако во пропишаниот рок сите девизни средства на ликвидираното претпријатие со кои располага односно смот имот не ги внесе односно не ги увезе во Југославија или сите средства на претпријатието во странство во натурална форма што се купени во странство не ги увезе во Југославија (член 35 ст. 1 и 2);

11) ако при повлекувањето на средствата од мешовитото претпријатие во странство односно при продажбата на претпријатието во странство на друго лице не постапи според одредбите од овој закон (член 37);

12) ако во пропишаниот рок не отвори постапка за ликвидација на претпријатие во странство или ако во определениот рок не му поднесе на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија доказ дека е отворена постапка за ликвидација или ако не постапува според одредбите на чл. 34 и 35 од овој закон (член 38 став 3);

13) ако трошоците за работа на претставништво и деловна единица или на претставништво на банка во странство ги плаќа спротивно на прописите за девизното работење или ако девизите потребни за работа на претставништвата и деловните единици во странство ги држи на сметка во странство без одобрение од надлежната народна банка (член 45);

14) ако при престанувањето на договорот за вложување или повлекувањето на средства по тој основ не постапи според одредбите од овој закон (член 50);

15) ако деловната единица на банката во странство врши работи над рамките на кредитно-гаранцискиот потенцијал на банката - основач спротивно на прописите за кредитните односи со странство (член 56);

16) ако при основањето, работењето, престанувањето или други статусни промени на осигурителна односно реосигурителна организација во странство, или отворањето, работата или престанувањето на претставништво во странство не постапи според одредбите на овој закон (член 62).

За дејствието од став 2 на овој член ќе се казни за стопански престап со парична казна од 100.000 до 500.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго општествено правно лице.

3. Прекршоци

Член 81

Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго општествено правно лице:

1) ако во вршењето на стопански дејности во странство не соработува со дипломатското односно со конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во односната земја или ако не го извести за својата дејност што ја започнува или што ја врши во односната земја (член 11);

2) ако не го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија дека неговото претпријатие во странство основало претставништво во друга земја (член 19 став 4);

3) ако на надлежната служба на општественото книговодство не ѝ ја достави во пропишаниот рок завршната сметка, што ја составува според прописите на земјата во која претпријатието е основано (член 31);

4) ако не го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија или не ја приложи одлуката на органот на управување за спојување или припојување на претпријатијата во странство (член 39);

5) ако работењето на претпријатието во странство мирува без одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија (член 40 став 2);

6) ако донесе одлука за престанување на работата на претставништво или деловна единица во странство а за тоа, во пропишаниот рок, не го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија (член 46 став 1);

7) ако договорите за доверување вршењето на стопански дејности на странски лица во пропишаниот рок не ѝ ги поднесе на Стопанската комора на Југославија на евидентирање (член 48 став 1);

8) ако во вршењето стопански дејности во странство не соработува со претставништвата на Стопанската комора на Југославија во странство или ако претставништвото на Стопанската комора на Југославија во определена земја не го извести за започнувањето вршење или за вршењето на стопанска дејност во таа земја (член 66 ст. 3 и 4);

9) ако на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија не му достави навреме целосна и точна документација и податоци пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон (член 74 став 1);

10) ако на надлежната служба на општественото книговодство не ѝ ја достави во пропишаниот рок завршната сметка – биланс на претпријатието, банката, деловната единица и осигурителната или реосигурителната организација во странство или извештајот за извршената ревизија на завршната сметка со билансот или не достави биланс на секое претпријатие што го основало холдинг-претпријатието (член 76);

11) ако во вршењето контрола не ги разгледува периодичните пресметки, завршните сметки и извештаите за работењето на своите форми на вршење стопански дејности во странство или ако на органите надлежни за вршење девизна контрола и за ревизија на материјално-финансиското работење не им овозможи увид во работењето или не им ја стави на располагање потребната документација и не им ги даде бараните податоци или ако не им ги обезбеди потребните услови за вршење контрола на работењето во странство (чл. 77 и 78).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок со парична казна од 10.000 до 200.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд, или во друго општествено правно лице.

Член 82

На одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друга самоуправна организација или заедница може за прекршокот од член 81 на овој закон, покрај паричната казна, да му се изрече и заштитна мерка забрана на вршењето на работите за кои се потребни посебни овластување и одговорности и на други стручни работи во врска со вршењето на стопански дејности во странство во траење од шест месеци до една година.

Траењето на изречената мерка од став 1 на овој член се смета од денот на правосилноста на решението за прекршокот.

Член 83

Прекршочната постапка по прекршоците од овој закон во прв степен је води Сојузниот девизен инспекторат. По жалба против решението на Сојузниот девизен инспекторат решава Сојузниот совет за прекршоци.

Член 84

Постапка по прекршоците од овој закон не може да се поведе кога ќе изминат три години од денот кога е сторен прекршокот.

Изречената казна и заштитната мерка за прекршокот не можат да се извршат ако изминале три години од денот на правосилноста на решението за прекршокот.

4. Правни последици од осудата

Член 85

Во организациите на здружен труд или во друго општествено правно лице, што се занимаваат со вршење на стопански дејности во странство, со работи на надворешнотрговски промет во земјата или со работи во врска со тоа, тие работи не може да ги врши лицето кое со умисла извршило кривично дело против основите на социјалистичкото самоуправно општествено уредување и безбедноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, против вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, против човечноста и меѓународното право, против угледот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на странска држава или меѓународна организација, против правото на самоуправање и против стопанството и единството на југословенскиот пазар или кривично дело кое е предвидено со овој закон, за кое е правосилно осудено на казна затвор.

За лицето кое со умисла сторило кривично дело против стопанството, против општествената сопственост или други општествени вредности или против службената должност, забраната од став 1 на овој член настапува ако за таквото кривично дело е правосилно осудено на казна затвор од најмалку шест месеци.

За лицето кое со умисла сторило друго кривично дело, освен кривичните дела наведени во ст. 1 и 2 на овој член, забраната од став 1 на овој член настапува ако е правосилно осудено за тоа дело на казна затвор од најмалку три години.

Забраната за лицето од ст. 1 и 2 на овој член трае 10 години, а за лицето од став 3 на овој член пет години од денот на издржаната, опростената или застарената казна.

Член 86

Организација на здружен труд или друго општествено правно лице не може на работи и работни задачи за кои се потребни посебни овластувања или одговорности или други стручни работи во врска со вршењето на стопански дејности во странство и со вршењето на надворешнотрговски промет во земјата или работи во врска со тоа, да распореди ниту на тие работи и работни задачи да задржи лице кое е осудено за стопански престап врз основа на овој закон и за кој му е изречена парична казна во износ поголем од 50.000 динари.

Забраната од став 1 на овој член трае три години од денот на правосилноста на пресудата.

Член 87

Паричните казни, одземената имотна корист и одземените предмети што се употребени за извршување на кривично дело, стопански престап или прекршок ќе се внесат во буџетот на федерацијата.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 88

Организациите и заедниците на кои пред влегувањето на овој закон во сила им е одобрено основање на претпријатие, банка, осигурителна и реосигурителна организација во странство, а чиј статут односно друг акт за основањето не е во согласност со одредбите на член 21 став 1 точка 6 од овој закон, се должни со статут, со друг акт за основање или со договор со странскиот партнер да обезбедат извршување на одредбата од тој член и да му го достават на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија во рок од шест месеци од денот на влегувањето на овој закон во сила.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија може рокот од тој став да го продолжи најмногу за шест месеци.

Организациите на здружен труд што основале холдинг-претпријатија во странство се должни работењето на тие претпријатија да го усогласат со одредбите на чл. 23. до 26 од овој закон во рок од една година од денот на влегувањето на овој закон во сила.

Член 89

Загубите на претпријатието во странство со состојба на 31 декември 1985 година се покриваат од вкупниот приход на организацијата на здружен труд основач или со отпишување на побарувањата.

Работниците на организацијата на здружен труд основач на претпријатија во странство се должни, во рок од 60 дена од денот на влегувањето на овој закон во сила, да донесат програма на мерки за покривање на загубите на претпријатието во странство со состојба на 31 декември 1985 година и да ги покријат загубите најдоцна во рок од три години од денот на влегувањето на овој закон во сила, така што во секоја година да се покрие најмалку една третина од искажаната загуба во посебно книговодство кај основачот за претпријатието во странство.

Организацијата на здружен труд е должна, во рок од осум дена од денот на истекот на рокот за донесување на програмата на мерки од став 2 на овој член, да му ја достави таа програма на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија и на надлежната служба на општественото книговодство.

Член 90

Заедничките стопански претставништва во странство престануваат да работат во рок од шест месеци од денот на влегувањето на овој закон во сила.

Привремените деловни единици основани според одредбите на чл. 72 и 73 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 17/78 и 5/82) можат да ја продолжат работата до рокот што им е утврден со решението за упис во регистарот на привремени деловни единици.

Работните единици (погони и градилишта) регистрирани според одредбите на член 101 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 17/78 и 5/82) можат да продолжат со работата до завршувањето на инвестиционите работи во странство заради кои се основани.

Член 91

Со денот на влегувањето на овој закон во сила престанува да важи Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 17/78 и 5/82).

До донесувањето на прописите врз основа на овластувањата од овој закон ќе се применуваат прописите што ги донеле Сојузниот извршен совет и сојузниот орган на управата врз основа на овластувањата од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), ако не се во спротивност со одредбите на овој закон, а најдоцна шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 92

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

852.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

Се прогласува Законот за изведување на инвестициони работи во странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 21 декември 1985 година.

П бр. 519
21 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с.р

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради создавање поповолни услови за пошироко, подолгорочно, поорганизирано и поуспешно изведување на инвестициони работи во странство и за зголемување на девизниот прилив по овој основ, со овој закон се уредува-

ат условите под кои организациите на здружен труд можат да изведуваат инвестициони работи во странство и начинот на кој ги изведуваат тие работи.

Член 2

Изведување на инвестициони работи во странство, во смисла на овој закон, е вршењето работи за странски нарачувач врз договорен инвестиционен објект во странство, во договорен рок и за договорена цена (во натамошниот текст: инвестициони работи во странство).

Вршењето на работите од став 1 на овој член опфаќа вршење на услуги, пренос на знаења и искуства и отстапување на материјални права на технологија, извоз на инвестициона опрема и материјали, како и набавка на опрема и материјали во странство, под условите од сојузниот закон со кој се уредува прометот на стоки и услуги со странство, ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 3

Инвестиционите работи во странство организациите на здружен труд ги изведуваат во рамките на дејностите што ги вршат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за кои се запишани во судскиот регистар, во согласност со овој закон и со прописите што се применуваат во земјата во која се изведуваат тие работи.

Член 4

Организациите на здружен труд што изведуваат инвестициони работи во странство се должни да соработуваат меѓусебно и организирано да настапуваат на странскиот пазар заради добивање и извршување на инвестициони работи во странство.

Член 5

Организацијата на здружен труд што изведува инвестициони работи во странство може да организира единица за изведувањето на тие работи, во согласност со овој закон.

Член 6

Во изведувањето на инвестициони работи во странство организациите на здружен труд се должни да се придржуваат кон добрите деловни обичаи и деловниот морал, да ги чуваат и зголемуваат општествените средства, да работат со внимание на добар стопанственик и да ги чуваат интересите и угледот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство.

Член 7

Средствата што организацијата на здружен труд ќе ги стекне со изведување на инвестициони работи во странство се составен дел од општествените средства со кои управуваат работниците во таа организација.

Член 8

Девизите што организацијата на здружен труд ќе ги оствари со изведување на инвестициони работи во странство се користат во согласност со сојузниот закон со кој се уредува девизното работење и со овој закон.

Член 9

Организацијата на здружен труд што изведува инвестициони работи во странство ги набавува во Социјалистичка Федеративна Република Југославија основните средства со кои ги изведува тие работи, како и опремата и материјалот што ги вградува во објектите во странство, ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 10

Организацијата на здружен труд што изведува инвестициони работи во странство може да упати и да распореди работник на место на работа во странство заради вршење работи на изведување на инвестициони работи под услов работникот со таа организација да засновал работен однос во согласност со прописите.

Организацијата на здружен труд од став 1 на овој член може, по исклучок, на место на работа во странство да упати и да распореди работник со кој не засновала работен однос заради вршење на привремени или повремени работи и задачи во врска со изведувањето на инвестициони работи во странство, во согласност со прописите со кои се уредува областа на трудот и работните односи.

II. ВИДОВИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО И НАЧИН НА НИВНО ИЗВЕДУВАЊЕ

1. Видови инвестициони работи во странство

Член 11

Организациите на здружен труд што изведуваат инвестициони работи во странство ги вршат, во согласност со договорот склучен со странскиот нарачувач, особено следните работи:

1) изработуваат експертизи и студии, инвестициони програми, просторни и урбанистички планови и проекти, идејни, главни и подробни проекти, како и инвестицијоно-техничка документација, лицитациони елаборати (тендерска документација) и друга инвестициона документација за објектите и работите;

2) вршат геодетски, геолошки и други истражувачки работи, мелиорациони работи и работи на облагородување на земјиште, приведување на земјиште под култура и комунално уредување на земјиштето;

3) ги изведуваат сите видови градежни, градежно-заетички, геолошки и рударски, хидротехнички и други слични работи и работи на внатрешното уредување и декорацијата;

4) ги изведуваат сите видови инсталациони, монтажни и демонтажни работи, како и работи на одржување и ремонт на индустриски и други постројки;

5) пуштаат во погон постројки и опрема на изградени објекти, раководат со работата, технички управуваат со погонот или со процесот на производството и ги одржуваат изградените постројки, објекти и погони;

6) изградуваат комплетни објекти и испорачуваат делови и материјал за комплетна опрема, технолошки линии и други компоненти за договорените објекти;

7) вршат стручно-технички надзор над изведувањето на инвестициони работи во странство и над изградбата на инвестиционите објекти;

8) даваат стручна помош во текот на изградбата и во работите врз изградените објекти;

9) ги одржуваат и вршат ремонт на изградените објекти и ја испитуваат опремата;

10) вршат обука на работници, пренос на знаења и искуства и го организираат производството (know-how);

11) вршат и други работи на изведување инвестициони работи во странство.

2. Начин на изведување инвестициони работи во странство

Член 12

Организациите на здружен труд изведуваат инвестициони работи во странство со инженеринг, консултантски услуги, изградба на комплетен инвестиционен објект и со изведување на одделни работи врз инвестициониот објект.

Инженерингот ја опфаќа изградбата на комплетен инвестиционен објект и давањето на сите или на дел од консултантските услуги.

Консултантските услуги опфаќаат: изработка на програми и студии за оправданоста на изградбата на инвестициониот објект или на изведувањето на одделни работи на инвестициониот објект, изработка на инвестицијоно-техничка документација, давање стручна помош при изведувањето на инвестиционите работи и изведувањето на истражувачките работи со непосредно вршење на тие работи или со вршење надзор над изведувањето на тие работи.

Изградбата на комплетен инвестиционен објект опфаќа изведување на градежни, занаетички, инсталациони и монтажни работи, вклучувајќи ја и испораката и вградувањето на комплетната опрема и материјал во инвестиционите објекти.

Изведувањето на одделни работи на инвестициониот објект опфаќа изведување на еден вид или повеќе видови работи од член 11 на овој закон.

III. УЧЕСНИЦИ ВО ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

Член 13

Учесници во изведувањето на инвестициони работи во странство се: носителот на работата, кооперантот, подизведувачот и странскиот кооперант (во натамошниот текст: учесници во работата).

1. Носител на работата

Член 14

Носител на работата, во смисла на овој закон, е организацијата на здружен труд која со странското лице склучила договор за изведување на инвестициони работи во странство.

Договорот за изведување на инвестициони работи во странство од став 1 на овој член можат со странското лице заеднички да го склучат две или повеќе организации на здружен труд, како носители на работата.

Член 15

Носителот на работата може да изведува инвестициони работи во странство во рамките на дејностите за кои е запишан во судскиот регистар, под услов да е регистриран за вршење работи на надворешнотрговски промет.

Член 16

Носителот на работата е одговорен за совесното извршување на договорот за инвестициони работи во странство во целост, што го склучил со странското лице.

Член 17

Носител на работата може да биде основна организација на здружен труд, работна организација и сложена организација на здружен труд, согласно со самоуправната спогодба за здружување во работна организација односно сложена организација на здружен труд, која со странското лице склучила договор за изведување на инвестициони работи во странство.

Носител на работата може да биде и организација на здружен труд која врши работи на промет на стоки и услуги со странство ако претходно склучила самоуправна спогодба за здружување на труд и средства заради заедничко изведување на инвестициони работи во странство или договор со кој се предвидени заедничко поднесување на ризиците, заедничка одговорност и учество во заеднички остварениот доход со производствената организација на здружен труд.

Носител на работата може да биде и деловна заедница.

2. Кооперант, подизведувач и странски кооперант

Член 18

Кооперант, во смисла на овој закон, е организацијата на здружен труд што се занимава со производство на стоки и вршење на услуги во рамките на дејноста запишана во судскиот регистар, а извршува дел од работата од договорот за изведување инвестициони работи во странство што носителот на работата го склучил со странското лице.

За извршувањето на својот дел од работата кооперантот му е одговорен на носителот на работата. Кооперантот има право да биде запознаен со содржината на договорот што носителот на работата го склучил со странското лице.

Кооперантот може да има подизведувач.

Член 19

Подизведувач, во смисла на овој закон, е производствената организација на здружен труд која се занимава со производство на стоки и вршење на услуги, а извршува дел од работата од договорот што кооперантот го склучил со носителот на работата.

За извршувањето на својот дел од работата подизведувачот му е одговорен на кооперантот. Подизведувачот има право да биде запознаен со содржината на самоуправната спогодба или на договорот што кооперантот го склучил со носителот на работата.

Член 20

Странска кооперант, во смисла на овој закон, е странското лице што извршува работа според договорот што со него го склучил носителот на работата, кооперантот или подизведувачот.

IV. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

1. Односи помеѓу домашните организации – учесници во работата

Член 21

Меѓусебните права, обврски и одговорности во извршувањето на договор за изведување на инвестициони работи во странство, како и меѓусебните права, обврски и одговорности по основ на остварениот извоз девизниот прилив и динарската противвредност остварени со извршувањето на договор за изведување на инвестициони работи во странство, учесниците во работата (носителот на работата со кооперантот и кооперантот со подизведувачот) ги уредуваат со самоуправна спогодба за стекнување доход со учество во заеднички остварениот доход или со договор за стекнување доход со вршење на работа за странски нарачувач.

2. Односи помеѓу домашната организација и странскиот кооперант

Член 22

Носителот на работата, кооперантот и подизведувачот односите со странскиот кооперант ги уредуваат со договор.

3. Заеднички настап на домашната организација и странското лице

Член 23

Организацијата на здружен труд може, под условите утврдени со овој закон, да склучи договор со странското лице заеднички да изведуваат инвестициони работи на договорениот објект во странство.

Организацијата на здружен труд може со странското лице да изведува инвестициони работи во странство и врз основа на договор склучен во согласност со сојузниот закон со кој се уредува вложувањето на средства на странски лица во домашни организации на здружен труд.

Организацијата на здружен труд е должна со странското лице, со кое изведува работи во странство да ги утврди со договор меѓусебните обврски во поглед на видот, обемот и вредноста на работите, меѓусебната одговорност за рокот за извршување, квалитетот на извршувањето на работите и начинот на плаќање.

V. ЛИЧНИ ДОХОДИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 24

Организацијата на здружен труд која изведува инвестициони работи во странство им ги исплатува на работниците, за време на работата во странство, личниот доход и другите лични примања во динари и во странска валута.

Височината и начинот на исплата на личните доходи и на другите лични примања на работниците од став 1 на овој член се утврдуваат со самоуправниот општ акт на организацијата на здружен труд која упатува и распоредува работници на место на работа во странство, во согласност со самоуправната спогодба склучена врз основа на општествениот договор за заедничките основи и мерила за усогласување на личните доходи и другите лични примања на работниците што се упатуваат и распоредуваат на место на работа во странство.

Организацијата на здружен труд исплатува дел од личниот доход и од другите лични примања на работниците во валутата на земјата во која се изведуваат работите во согласност со самоуправниот општ акт, заради покривање на животните трошоци на работниците за време на работата на изведување на инвестиционите работи во странство.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, зависно од условите за живот и работа во земјата во која се изведуваат инвестиционите работи, организацијата на здружен труд може дел од личниот доход и од другите лични примања од тој став да им исплати на работниците во конвертибилна валута, ако во таква валута го наплатува изведувањето на инвестиционите работи во странство, по курсот во моментот на пресметката на личниот доход.

VI. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

Член 25

Организациите на здружен труд со самоуправна спогодба го регулираат организираниот настап во странство односно во определена земја или во групи земји.

Организацијата на здружен труд од став 1 на овој член може да изведува инвестициони работи во странство ако ги исполнува следните посебни услови:

1) техничко-технолошки, организационо и кадровски да е способна за изведување определен вид инвестициони работи;

2) во последните три години да не е казнувана за дело на нелојален натпревар;

3) во извршувањето на склучените договори за изведување инвестициони работи во странство во претходниот период да ги применувала самоуправните општи акти усогласени со општествениот договор за заедничките основи и мерила за усогласување на личните доходи и другите лични примања на работниците што се упатуваат и распоредуваат на место на работа во странство, а што го прифатила организацијата на здружен труд.

VII. ОРГАНИЗИРАН НАСТАП

1. Пријава на намера за изведување инвестициони работи во странство

Член 26

Организацијата на здружен труд што има намера да изведува инвестициони работи во странство е должна да ѝ поднесе на Стопанската комора на Југославија пријава за намерата да ги изведува тие работи (во натамошниот текст: пријава на намера за изведување работи).

Пријавата на намерата за изведување работи организацијата на здружен труд ја поднесува врз основа на објавената лицитација за изведување инвестициони работи во странство, поканата за поднесување понуда за изведување инвестициони работи во странство, поканата за склучување договор за изведување инвестициони работи во странство и сопствената иницијатива.

Член 27

Пријавата на намерата за изведување работи содржи:

1) фирма односно назив и седиште на подносителот на пријавата;

2) назив и адреса на странскиот нарачувач на работата;

3) назив и локација на објектот на кој ќе се изведуваат работи;

4) вид на работите и број на објектите;

5) динамика на изведување на работите (почеток и завршување);

6) вредност на работите (ориентациона вредност на работите во валутата во која се договара работата);

7) процена на девизниот прилив што ќе се внесе во земјата;

8) процена на можностите за испорака на домашна опрема и материјал и ангажирање на домашни капацитети;

9) процена на учеството на домашни работници во изведувањето на работите и на структурата на нивната стручна подготовка;

10) начин на отстапување на работите (лицитација, прибирање понуди, непосредна погодба) и датум на објавување на лицитацијата односно на поканата на лицитација или на приемот на поканата за непосредна погодба;

11) фирма односно назив и седиште на учесникот во работата и ориентациона вредност на работите што им се отстапуваат на странски кооперанти, ако се тие потребни;

12) можност за изведување инвестициони работи во странство на кредит (давател на кредитот, вид и височина на кредитот); и

13) рок за поднесување понуда.

Кон пријава на намерата за изведување работи се прилагаат препис од огласот за објавување на лицитацијата, покана и слично, во превод на еден од јазиците на народите на Југославија.

Исправите и податоците прибавени врз основа на став 1 од овој член се службена тајна.

Член 28

Ако пријава на намера за изведување работи поднесува организација на здружен труд која врши работи на надворешнотрговски промет, должна е кон пријавата на намерата за изведување работи да ја поднесе и самоуправната спогодба или договорот од член 17 став 2 на овој закон.

Ако пријава на намера за изведување работи поднесува деловна заедница, кон пријавата на намерата за изведување работи ја поднесува и самоуправната спогодба за здружување во деловна заедница.

2. Пријава на намера за изведување работи по основ на објавена лицитација

Член 29

Организацијата на здружен труд ја поднесува пријавата на намерата за изведување работи до Стопанската комора на Југославија најдоцна на 30 дена пред денот на истекот на рокот за поднесување понуда.

Организациите на здружен труд што ќе поднесат пријава на намерата за изведување работи се договораат во Стопанската комора на Југославија за учеството на лицитација. Во рок од 10 дена од денот на истекот на рокот од став 1 на овој член, Стопанската комора на Југославија дава потврда за постигнатиот договор.

Потврдата од став 2 на овој член е основ за склучување договор со странско лице и за упис на договорот во регистарот за изведување инвестициони работи во странство што го води сојузниот орган на управата надлежен за работи на енергетиката и индустријата.

Потврдата од став 2 на овој член ги содржи податоците од член 27 точ. 1 до 6 и точка 11 на овој закон.

а) Единечен настап

Член 30

Ако за изведување инвестициони работи во странство пријава на намера за изведување работи поднела една организација на здружен труд, Стопанската комора на Југославија ќе ја даде потврдата од член 29 на овој закон ако ги исполнува условите за учество на лицитација како носител на работата.

Член 31

Ако за изведување инвестициони работи во странство пријава на намера за изведување работи поднеле две или повеќе организации на здружен труд, Стопанската комора на Југославија ќе спроведе посебна постапка на спогодување за учество на лицитација.

Ако помеѓу организациите на здружен труд од став 1 на овој член е постигната спогодба за организиран настап, Стопанската комора на Југославија ќе ја даде потврда на една организација што спогодбено ја утврдиле организациите на здружен труд од претходниот став, а која ги исполнува условите за учество на лицитација.

б) Заеднички (конзорцијален) настап

Член 32

Стопанската комора на Југославија може да ја даде потврдата од член 29 на овој закон за две или повеќе организации на здружен труд, ако се спогодат да поднесат на лицитацијата една заедничка понуда.

в) Координиран настап

Член 33

Стопанската комора на Југославија може, имајќи го предвид значењето на работата за стопанството на Југославија и резултатите од работењето на организациите на здружен труд, во согласност со подносителите на пријава, да ја даде потврдата од член 29 на овој закон за две или повеќе организации на здружен труд, што поднеле пријава на намера за изведување работи, ако нивните понуди за објавената лицитација содржат различни техничко-технолошки решенија.

Член 34

Стопанската комора на Југославија може да ја даде потврдата од член 29 на овој закон за две или повеќе организации на здружен труд ако во претквалификациите се квалификувале за учество на лицитација.

Член 35

Стопанската комора на Југославија може да ја даде потврдата од член 29 на овој закон за две или повеќе организации на здружен труд ако во постапката на спогодување од член 31 став 1 на овој закон се спогодиле поединечно да учествуваат на лицитацијата, за да се зголемат можностите работата, по распишаната лицитација, да ја добие една од југословенските организации на здружен труд.

г) Арбитража

Член 36

Ако не се постигне спогодба за организиран настап според одредбите на чл. 31 и 32 од овој закон, во Стопанската комора на Југославија ќе се спроведе постапка пред арбитража, во согласност со самоуправната спогодба од член 25 на овој закон.

3. Пријава на намера за изведување работи по основ на покана за лицитација

Член 37

Ако покана за учество на лицитација за изведување инвестициони работи во странство добила една организација на здружен труд, на поднесувањето пријава на намерата за изведување работи и на давањето потврда од член 29 на овој закон се применуваат одредбите од член 30 на овој закон.

Член 38

Ако покана за учество на лицитација за изведување инвестициони работи во странство добиле две или повеќе организации на здружен труд, на поднесувањето пријава на намерата за изведување работи и на давањето потврда од член 29 на овој закон се применуваат одредбите од чл. 31 до 35 на овој закон.

4. Пријава на намера за изведување работи по основ на покана за склучување договор со непосредна погодба

Член 39

Ако организација на здружен труд добила покана за склучување договор за изведување инвестициони работи со непосредна погодба, на поднесувањето пријава на намерата за изведување работи и на давањето потврда за исполнување на условите за склучување договор се применуваат одредбите од член 30 на овој закон.

5. Пријава на намера за изведување работи по сопствена иницијатива.**Член 40**

Организација на здружен труд, која ги исполнува условите од овој закон, може пријава на намера за изведување работи во странство да поднесе по сопствена иницијатива, ако се во прашање работи што ѝ претходат на одлуката на инвеститорот за изградба на објекти или за продолжување на соработката по основ на прединвестициони активности.

6. Изведување инвестициони работи од помала вредност во странство**Член 41**

На изведувањето инвестициони работи во странство, чија договорна вредност не е поголема од 50,000.000 динари не се применуваат одредбите од чл. 26 до 39 на овој закон.

Вредноста на работите од став 1 на овој член Сојузниот извршен совет ја усогласува секоја година со движењето на цените на индустриските производи, според објавените податоци на Сојузниот завод за статистика.

VIII. ДОГОВОР ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО**Член 42**

Носителот на работата може да започне претходни и подготвителни дејствија за склучување договор и може да склучи договор за изведување инвестициони работи во странство дури по добивањето на потврдата од член 29 на овој закон.

Потврдата од член 29 на овој закон важи една година.

Член 43

Организација на здружен труд која според одредбите од овој закон склучила договор за изведување инвестициони работи во странство, е должна во рок од 30 дена од денот на потпишувањето на договорот да му ги достави на сојузниот орган на управата надлежен за работи на енергетиката и индустријата склучениот договор со странско лице и потврдата на Стопанската комора на Југославија од член 29 на овој закон.

Ако договорот е склучен на странски јазик, организацијата на здружен труд доставува и превод од договорот на еден од јазиците на народите на Југославија.

Член 44

Договорот за изведување инвестициони работи во странство се запишува во регистарот за изведување инвестициони работи во странство, како и податоците од договорот за: фирмата односно називот и седиштето на договорачот; предметот на договорот; називите односно фирмите на учесниците во работата што се наведени во потврдата на Стопанската комора на Југославија (вклучувајќи ги и странските кооперанти, ако ги има); вкупната вредност на договорените работи и вредностите на работите на одделни учесници во работата искажани во договорената валута; рокот за завршување на работите, и за датумот и местото на склучување на договорот.

Договорот и документацијата што се прилагаат кон договорот од став 1 се службена тајна.

IX. ЕДИНИЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО**Член 45**

Организацијата на здружен труд која изведува инвестициони работи во странство може, за работите утврдени со договорот што носителот на работата го склучил со странско лице, да организира единица за изведување инвестициони работи во странство, ако природата, обемот на работите и времето потребно за извршување на тие работи го бараат тоа.

Единицата за изведување инвестициони работи во странство е составен дел на организацијата на здружен труд што ја организира и нема својство на правно лице.

Единицата за изведување инвестициони работи во странство се организира со одлука на органот на управување на организацијата на здружен труд која изведува инвестициони работи во странство, а нејзините права, обврски и одговорности се утврдуваат во согласност со самоуправните општи акти на таа организација.

Единицата за изведување инвестициони работи во странство може да извршува работи за сите организации на здружен труд што го извршуваат договорот од став 1 на овој член.

Одредбите на ст. 1 до 4 од овој член се однесуваат и на деловните заедници.

X. НАБАВКА НА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО**Член 46**

Организацијата на здружен труд може со девизите од член 49 на овој закон да ги набавува во странство основните средства со кои ги изведува инвестиционите работи во странство, ако тие средства не се произведуваат или не можат да се набават во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во соодветен квалитет и рокови и по соодветна цена.

Организацијата на здружен труд може со девизите од член 49 на овој закон да ги набавува во странство опремата и материјалот што ги вградува во објектот во странство, ако таа опрема и материјал не се произведуваат или не можат да се набават во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во соодветен квалитет и рокови и по соодветна цена, или изведувањето на работите е обусловено од вградувањето на странска опрема и материјал.

Стопанската комора на Југославија го утврдува исполнувањето на условите од ст. 1 и 2 на овој член и за тоа ѝ дава потврда на организацијата на здружен труд во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, определува до кој износ организацијата на здружен труд може опремата и материјалот што ги вградува во објектот слободно да ги набавува во странство, независно од условите утврдени со став 2 на овој член.

Девизите со кои организацијата на здружен труд ги плаќа средствата, опремата и материјалот набавени во согласност со ст. 1 и 2 на овој член, не го товарат правото на увоз и плаќањата утврдени во согласност со сојузниот закон.

Организацијата на здружен труд која произведува опрема според договорот за долгорочна производствена кооперација со странско лице, може опремата и деловите на опремата да му ги испорачува на изведувачот на инвестициони работи во странство непосредно преку странскиот кооперант, без увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за што поднесува извештај до сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија.

XI. ДОПОЛНИТЕЛНО КОРИСТЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ВО СТРАНСТВО**Член 47**

Организациите на здружен труд што изведуваат инвестициони работи во странство можат, заради користење на слободните капацитети во странство, освен работите што ги изведуваат според склучениот договор за изведување инвестициони работи во странство со странско лице, да склучуваат и други договори со странско лице за вршење работи од помал обем.

Под работи од помал обем од став 1 на овој член се подразбираат работите чија вкупна вредност да изнесува до 25% од вредноста на работите што организацијата на здружен труд ѝ ги пријавила на банката од член 53 на овој закон и на нив не се применуваат одредбите од чл. 26 до 41 на овој закон.

XII. УВОЗ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА КОРИСТЕНИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

Член 48

Организацијата на здружен труд која изведува инвестициони работи во странство може, по окончувањето на работите односно по престанувањето на употребата на основните средства и на резервните делови за тие средства, што ги набавила во странство и што ги користела за извршување на работите од договорот за изведување инвестициони работи во странство, тие средства и резервни делови да ги увезе во Социјалистичка Федеративна Република Југославија слободно.

На неамортизираниот дел од средствата и резервните делови од став 1 на овој член, што организацијата на здружен труд ги увезува, се плаќаат царината и увозните давачки, во согласност со царинските прописи.

Организацијата на здружен труд е должна при увозот на средствата и резервните делови од став 1 на овој член во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, покрај доказите за купувањето, да поднесе и одлука од органот на управување на набавката на средствата и резервните делови за потребите на изведување на работите од став 1 на овој член, како и изјава од раководниот орган дека тие средства се користени во странство за изведување инвестициони работи.

Ако организацијата на здружен труд намерава определени средства од став 1 на овој член да задржи во странство за изведување на инвестициони работи по друг договор, должна е за тоа, со конечната пресметка на работите, да ја достави одлуката на органот на управувањето.

XIII. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ ПО ОСНОВ НА ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

1. Користење на девизи во текот на изведувањето на инвестиционите работи

Член 49

Организацијата на здружен труд која изведува инвестициони работи во странство, може за времетраењето на тие работи, за потребите на текуштото работење, да ги користи девизите што потекнуваат;

1) од авансите примени врз основа на договорот склучен со странски лица;

2) од износите наплатени од странски лица во текот на работата;

3) од средствата на обезбедените кредити.

Девизите од став 1 на овој член организацијата на здружен труд може да ги употреби и за привремено финансирање на работите по други договори за изведување на инвестициони работи во странство, но само до завршетокот на работите по склучениот договор за чија реализација се прибавени тие средства.

Член 50

Организацијата на здружен труд што изведува инвестициони работи во странство може девизите од член 49 на овој закон да ги држи на сметка кај странска банка, под условите пропишани со сојузниот закон со кој се уредува девизното работење.

Член 51

Основ за поврат на царината и другите давачки од приливот остварен со изведување на инвестициони работи во странство претставува динарската противвредност на дефинитивно внесените девизи по сите основи од наплатените работи во странство.

2. Земање на кредити во странство

Член 52

Организацијата на здружен труд може за потребите за изведување инвестициони работи во странство да зема кредити во странство, во согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат кредитните односи со странство, под следните услови:

1) износот на кредитот да не ја надминува вредноста на работите определени со договорот за изведување на инвестициони работи со странство;

2) кредитите да се користат само за изведување на инвестициони работи во странство;

3) кредитите да се отплатуваат од средствата стекнати со изведување на инвестициони работи во странство.

3. Пресметка на извршените работи

Член 53

Организацијата на здружен труд што изведува инвестициони работи во странство е должна, врз основа на податоците од книговодството, да состави пресметка на извршените работи по секој склучен договор, за секоја календарска година и по завршувањето на работите.

Организацијата на здружен труд што изведува инвестициони работи во странство е должна за секоја календарска година да состави консолидирана пресметка на извршените работи по сите склучени договори.

Пресметката од став 1 на овој член, организацијата на здружен труд што изведува инвестициони работи во странство е должна да ја достави на банката овластена за работи со странство која врши девизна документарна контрола за сметка на таа организација, за секоја календарска година во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот за поднесување на завршната сметка за таа година, односно во рок од 30 дена од денот на завршетокот на договорените работи на инвестициониот објект во странство.

Податоците за пресметката од став 1 на овој член ги пропишува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите.

Под ден на завршување на договорените работи за носителот на работата на објект во странство, во смисла на овој закон, се подразбира денот кога надлежниот орган во земјата во која се изведуваат работите ќе ја прифати конечната пресметка на работите односно денот на наплата на тие работи.

Одредбите на став 4 од овој член се применуваат и на кооперантите и на производителите.

Член 54

Ако во изведувањето на инвестициони работи во странство учествуваат повеќе организации на здружен труд како кооперанти и подизведувачи на работи, организацијата на здружен труд што го склучила договорот за изведување на инвестициони работи со странското лице ја поднесува збирната пресметка во смисла на член 53 од овој закон, кон која приложува пресметка за сите учесници.

Член 55

Организацијата на здружен труд што изведува инвестициони работи во странство и другите учесници во таа работа, за време на изведувањето на тие работи, се должни да ги наплатат побарувањата во согласност со склучениот договор и девизите да ги внесат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во роковите пропишани со сојузниот закон со кој се уредува девизното работење, ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 56

Организацијата на здружен труд која изведува инвестициони работи во странство должна е по завршувањето на тие работи, девизите искажани како добивки што ги држи на сметка кај странска банка да ги внесе во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно девизите на сметка кај банката овластена за работи со странство да ги продаде во рок од 60 дена од денот на извршувањето на инвестиционите работи.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако е во прашање изведување на инвестициони работи на кредит, рокот од тој став се смета од денот на втасувањето на анuitетите, согласно со анuitетниот план од склучениот договор за кредит.

Ако со наредувачот се договорени гарантни рокови и ако наредувачот ги задржал договорените гарантни износи како гаранција за исправноста на извршените работи, организацијата на здружен труд е должна тие износи да ги внесе во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-

вија во рок од 60 дена од денот на истекот на договорениот гарантен рок.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, организацијата на здружен труд што изведува инвестициони работи во странство може девизите искажани како добивка од изведувањето на тие работи да ги внесе во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и да ѝ ги продава на банката овластена за работи со странство и во текот на изведувањето на работите, врз основа на пресметката за календарската година.

Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина може да ги продолжи роковите од овој член под условите што, согласно со сојузниот закон со кој се уредува девизното работење, ги пропишува Народната банка на Југославија.

4. Користење на девизи во земјата

Член 57

Организацијата на здружен труд што изведува инвестициони работи во странство е должна да ги внесе во земјата девизите во динарска противвредност за трошоците платени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (купени стоки и извршени услуги, исплатени лични доходи, придонеси на личните доходи и др.) во рок од 60 дена од дрнот на наплатата од инвеститорот.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, девизите не се внесуваат во земјата ако организацијата на здружен труд трошоците од тој став ги платила во динари што ги остварила со наплата на побарувањата со увоз на стоки.

Член 58

Наплатените износи по аванси и привремени ситуации носителот на работите им ги распоредува на учесниците во работата, во договорениот рок, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на наплатата, спрема привремено договорената структура на учеството во остварените резултати од работењето врз основа на самоуправната спогодба или договорот, како аконтација до пресметката од член 53 на овој закон.

XIV. НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОСТА НА ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

Член 59

Надзор над законитоста на изведувањето на инвестиционите работи во странство вршат сојузниот орган на управата надлежен за работи на енергетиката и индустријата, сојузниот орган на управата надлежен за работи на девизната контрола, Народната банка на Југославија и Службата на општественото книговодство на Југославија, во согласност со сојузните прописи со кои се уредува надзорот над работењето со странство и со овој закон.

XV. ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

Член 60

Врз склучувањето на договори за изведување на инвестициони работи во странство, што се однесуваат на изградбата на капацитети за производство на вооружување и воена опрема и на изградбата на воени објекти, се применуваат одредбите од овој закон, ако со друг сојузен закон не е поинаку определено.

XVI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 61

Со парична казна од 100.000 до 10.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако изведува инвестициони работи во странство надвор од дејноста за која е запишана во судскиот регистар или ако не е регистрирана за вршење на работи на надоврениотроговскиот промет (член 15);

2) ако пред добивањето на потврда од Стопанската комора на Југославија ги започне претходните и подготвителните дејствија за склучување на договор и склучи договор за изведување на инвестициони работи во странство (член 42 став 1);

3) ако увезе во Социјалистичка Федеративна Република Југославија основни средства и резервни делови за тие средства што ги набила во странство а не ги користела за извршување на работите од договорот за изведување на инвестициони работи во странство (член 48 став 1).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна од 10.000 до 500.000 динари.

Член 62

Со парична казна од 100.000 до 5.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд:

1) ако им исплати лични доходи и други лични примања на работниците што изведуваат инвестициони работи во странство спротивно на склучената самоуправни спогодба предвидена со општествениот договор за заедничките основи и мерила за усогласување на личните доходи и другите лични примања на работниците што се упатуваат и распоредуваат на место на работа во странство (член 24);

2) ако за време на изведувањето на работите ги користи девизите спротивно на одредбите од член 49 од овој закон.

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружен труд со парична казна од 5.000 до 300.000 динари.

Член 63

Со парична казна до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако на изведување на инвестициони работи во странство упати или распореди работник на место на работа во странство со кој не засновала работен однос во согласност со прописите (член 10 став 1);

2) ако за изведувањето на инвестициони работи во странство не поднесе до Стопанската комора на Југославија пријава на намерата да изведува работи (член 26);

3) ако во пријавата на намерата да изведува работи наведе неточни или невистинити податоци (член 27);

4) ако во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот за изведување на инвестициони работи во странство склучениот договор со странско лице и потврдата од Стопанската комора на Југославија од член 29 на овој закон не му ги достави на сојузниот орган на управата надлежен за работи на енергетиката и индустријата (член 43 став 1);

5) ако за секоја календарска година и по окончувањето на договорените работи во странство не состави пресметка на извршените работи по секој склучен договор или не состави консолидирана пресметка на извршените работи и не ги достави до банката овластена за работи со странство во рокот од член 53 став 3 (член 53 ст. 1 до 3).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице со парична казна до 200.000 динари.

XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 64

Договорите за изведување на инвестициони работи во странство склучени според сојузните прописи штс важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон можат да се извршуваат според тие прописи.

Член 65

Прописот од член 53 став 4 на овој закон ќе го донеси функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансните во рок од 30 дена од денот на влегувањето на овој закон во сила.

Член 66

Со денот на влегувањето на овој закон во сила престанува да важи Уредбата за изведување на инвестициони работи во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/80, 47/80, 8/81, 4/82, 62/82, 76/82, 3/83 и 71/83).

Член 67

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”

853.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за финансирање на федерацијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 21 декември 1985 година.

П бр. 522

21 декември 1985 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеш, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА****Член 1**

Во Законот за финансирање на федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77) во член 15 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Ако во текот на извршувањето на буџетот на федерацијата Сојузниот завод за општествено планирање утврди нова процена на националниот доход, која е за 5% поголема или помала од проценетиот национален доход врз основа на кој средствата се утврдени во буџетот на федерацијата за текуштата година, ќе се изврши зголемување односно намалување на средствата во буџетот на федерацијата (ребаланс на буџетот) за износот на утврдената разлика. Сојузниот извршен совет ќе предложи зголемување односно намалување на средствата во буџетот на федерацијата (ребаланс на буџетот) до крајот на јули текушата година.”

Досегашниот став 3 станува став 4.

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, зборовите: „став 2” се заменуваат со зборовите: „ст. 2 и 3”, а по зборот: „износ” се додаваат зборовите: „за 5 и повеќе проценти”.

Досегашниот став 5 се брише.

Член 2

Во член 16 на крајот се додаваат зборовите: „и со опшествените од актот за остварување на општествениот план на Југославија во односната година.”

По став 1 се додаваат два нови става, кои гласат: „Средствата за работа на органите на федерацијата по став 1 на овој член се утврдуваат за:

- 1) текуштите расходи на органите на федерацијата лични доходи, заедничка потрошувачка, материјални трошоци и посебни намени, освен нестопански инвестиции;
- 2) нестопански инвестиции на органите на федерацијата.

Средствата за намените од став 2 точка 2 на овој член се утврдуваат во буџетот на федерацијата во согласност со програмата на нестопанските инвестиции што ја донесува Собранието на СФРЈ, односно со посебан сојузен закон.”

Член 3

Во член 17 во став 3 по зборовите: „земајќи го притоа предвид” се додаваат зборовите: „просечното оптоварување со даноци и придонеси во стопански недоволно развиената република односно автономна покраина во однос на тоа просечно оптоварување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во претходната година во однос на годината за која се подготвува донесувањето на буџетот на федерацијата и”.

Во став 4 зборот: „остварениот” се брише, а на крајот од ставот се додава нова реченица, која гласи: „Средствата за овие потреби се обезбедуваат во буџетот на федерацијата, според процената на општествениот производ на вкупното стопанство на Југославија за годината за која се донесува буџетот.”

По став 5 се додава нов став 6 кој гласи:

„Ако во текот на годината Сојузниот завод за општествено планирање со нова процена на општествениот производ утврди дека новопроценетиот општествен производ е за 5% поголем или помал од проценетиот општествен производ врз основа на кој се утврдени дополнителните средства на републиките и на автономните покраини во буџетот на федерацијата за текуштата година, Сојузниот извршен совет до крајот на октомври текушата година ќе предложи соодветно зголемување односно намалување на средствата во буџетот на федерацијата (ребаланс на буџетот).”

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ст. 7 и 8.

Член 4

Член 26 се менува и гласи:

„Собранието на СФРЈ на предлог од Сојузниот извршен совет секоја година едновременно со донесувањето на буџетот на федерацијата го утврдува делот од приходите од царина и други увозни давачки изразен во процент што не се внесува во буџетот на федерацијата и кој се пренесува на посебна сметка на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за поврат на царината и другите увозни давачки во корист на организациите на здружен труд што извезуваат, а за општа стопанска пропаганда и општа туристичко-информативна дејност спрема странство – на посебна сметка на Стопанската комора на Југославија.

Собранието на СФРЈ може да одлучи приходите по основ на определени увозни давачки да не се внесуваат во буџетот на федерацијата и во целост да се пренесат на посебна сметка на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за поврат на царината и другите увозни давачки во корист на организациите на здружен труд што извезуваат.”

Член 5

Во член 28 се додава нов став 2, кој гласи:

„При донесувањето на буџетот на федерацијата се утврдуваат приходите на федерацијата што служат за финансирање на расходите во подбилансот на средствата за финансирање на Југословенската народна армија и во подбилансот на средствата за финансирање на други функции и обврски на федерацијата како и за резерви на федерацијата.”

Член 6

Во член 30 став 2 се менува и гласи:

„Кредитот од став 1 на овој член се враќа од буџетот на федерацијата најдоцна до 31 декември во годината во која кредитот е земен.”

Член 7

По член 37 се додава нов член 37а, кој гласи:

„Член 37а

Ако во текот на годината дојде до отстапување во остварувањето на економската политика на земјата утврде-

на во актот за остварување на општествениот план на Југославија во односната година, односно до потреба од зголемување или од намалување на средствата за финансирање на функциите на федерацијата, Сојузниот извршен совет ќе предложи зголемување односно намалување на вкупниот обем на буџетот на федерацијата (ребаланс на буџетот).“.

Член 8

Во член 39 став 2 зад зборот: „расходите“ точката се брише и се додаваат зборовите: „и тоа за подбилансот на средствата за финансирање на Југословенската народна армија и подбилансот на средствата за финансирање на други функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на федерацијата.“.

Член 9

Во член 57 на законот став 2 се брише.
Досегашниот став 3 станува став 2.

Член 10

По член 62 се додава нов член 62а, кој гласи:

„Член 62а

Вишокот на приходите утврден во завршната сметка на буџетот на федерацијата се пренесува во буџетот на федерацијата за наредната година.

За износот на вишокот на приходите утврден во завршната сметка на буџетот на федерацијата ќе се намали, во согласност со одредбите на член 35 од овој закон, износот на придонесите на републиките и на автономните покраини во буџетот на федерацијата за наредната година.“.

Член 11

Во член 63 став 1 зборот: „мај“ се заменува со зборот: „март“.

Во став 3 зборот: „јуни“ се заменува со зборот: „април“.

Член 12

Во член 64 зборот: „јуни“ се заменува со зборот: „април“.

Член 13

Во член 65 зборот: „јуни“ се заменува со зборот: „април“.

Член 14

Член 66 се брише.

Член 15

Во член 68 став 1 по зборовите: „година“ се издвојува“ се додава зборот: „до“.

Член 16

Во член 70 став 1 зборовите: „точ. 1 и 2“ се бришат.
Став 2 се менува и гласи:

„За давањето средства за намените од член 69 точ. 3 и 4 на овој закон Сојузниот извршен совет го известува Собранието на СФРЈ.“.

Член 17

Се овластува Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за финансирање на федерацијата.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 19

Овој закон ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

854.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 21 декември 1985 година.

П бр. 511

21 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Член 1

Во Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76 и 72/81), членот 4 се менува и гласи:

„Заради остварување на функциите од член 1 на овој закон, Фондот ги врши особено следните задачи и работи:

1) се грижи за реализација на делот од средствата на Фондот што се формираат со здружување на труд и средства на организациите на здружен труд и води евиденција за тие средства;

2) се грижи за приливот на средствата на Фондот што се формираат од задолжителниот заем, води евиденција за наплатувањето на тие средства и го анализира нивното притекнување;

3) ги распоредува средствата на Фондот што се формираат од задолжителниот заем на Фондот во вид на кредит на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во односите што се утврдени со сојузен закон и води евиденција за распоредувањето на тие средства;

4) се грижи за наплатувањето на ануитетите по кредитите што се дадени од средствата на Фондот и за враќањето на задолжителниот заем на уплатувачите и за тоа води соодветна евиденција;

5) го следи, анализира и врши увид во наменското и ефикасното користење на средствата на Фондот од гледиште на остварувањето на целите и задачите на политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, утврдени во општествените планови на републиките, во општествените планови на автономните покраини и во општествениот план на Југославија;

6) соработува со Стопанската комора на Југославија, со стопанските комори на републиките и со стопанските комори на автономните покраини во поттикнувањето, следењето и анализирањето на здружувањето на дел од средствата на Фондот помеѓу организациите на здружен труд од развиените и од стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и помеѓу и внатре во

стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

7) го следи и анализира дејствувањето на мерките за поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

8) ги врши работите за обезбедување и рапоредување на правото на купување девизи за потребите на Фондот, во согласност со сојузниот закон;

9) врши и други задачи и работи од значење за ефикасно функционирање на Фондот, утврдени со овој закон и со други сојузни прописи.

Фондот е должен за остварувањето на задачите и работите од став 1 на овој член најмалку еднаш годишно да ги известува Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини и Стопанската комора на Југославија.

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

„Средствата на Фондот што се формираат од задолжителниот заем, а кои во вид на кредит им се даваат на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, се водат на сметката на Фондот кај Службата на општественото книговодство и претставуваат депозит на Фондот кај Народната банка на Југославија.“

Член 3

Во член 7 ставот 3 се менува и гласи:

„Средствата на Фондот се формираат со здружување на труд и средства на организациите на здружен труд врз доходовни основи и врз основа на заедничките интереси од задолжителниот заем, во односите што се утврдуваат со сојузен закон.“

Член 4

Во член 9 ставот 2 се менува и гласи:

„Средствата на Фондот што се формираат од задолжителниот заем, а кои во вид на кредит им се даваат на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, се водат на сметката на тие републики и автономни покраини односно на сметката на банката или на друга организација која со свој пропис ќе ја определат стопански недоволно развиените републики и автономни покраини.“

Член 5

Во член 10 зборовите: „што се формираат од задолжителниот заем односно со здружување на труд и средства“ се бришат.

Член 6

Членот 12 се менува и гласи:

„Средствата на Фондот се користат врз основа на финансискиот план на Фондот.“

Финансискиот план на Фондот се донесува за периодот за кој се донесува и општествениот план на Југославија.

Во рамките на финансискиот план на Фондот од став 2 на овој член се донесуваат годишните финансиски планови на Фондот.“

Член 7

Членот 13 се менува и гласи:

„Финансискиот план на Фондот содржи:

1) височина на средствата на Фондот;

2) распоред на средствата на Фондот на одделни стопански недоволно развиени републики и автономни покраини;

3) услови под кои од средствата на Фондот им се даваат кредити на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

4) височина на средствата потребни за работење на Фондот и за работната заедница на Фондот;

5) височина на средствата потребни за изработка на студии;

Височината на средствата од став 1 точ. 4 и 5 на овој член ја обезбедуваат овластените банки од стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, сразмерно со учеството во одобрените кредити од средствата на Фондот.“

Член 8

Членот 14 се брише.

Член 9

Членот 15 се менува и гласи:

„Средствата на Фондот ќе се насочуваат за изградба на стопански објекти во стопански недоволно развиените социјалистички републики и во Социјалистичка Автономна Покраина Косово, кои обезбедуваат остварување на заедничките интереси и цели во развојот, утврдени во Општествениот план на Југославија, во општествените планови на републиките и во општествените планови на автономните покраини, во согласност со критериумите утврдени во Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.“

Член 10

Членот 16 се менува и гласи:

„За користење на средствата на Фондот што се формираат од задолжителниот заем, а кои во вид на кредити им се даваат на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, се склучуваат договори за кредит помеѓу Фондот и стопански недоволно развиените социјалистички републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово односно банките или другите организации што се овој пропис ќе ги определат стопански недоволно развиените социјалистички републики односно Социјалистичка Автономна Покраина Косово.“

Член 11

Членот 19 се менува и гласи:

„Собранието на Фондот, покрај задачите и работите утврдени во член 4 на овој закон:

1) избира претседател и заменик на претседателот на Собранието на Фондот;

2) донесува програма за работа на Фондот;

3) донесува статут на Фондот што го потврдува Собранието на СФРЈ;

4) донесува одлука за годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот и за височината на конечниот годишен износ на средствата на Фондот за секоја република и автономна покраина;

5) им предлага на надлежните органи преземање мерки со кои се придонесува за остварување на политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

6) презема мерки за остварување на планот на распределбата на средствата на Фондот, ги разгледува и усвојува извештаите и анализите за приливот на средствата на задолжителниот заем, здружувањето на дел од средствата на Фондот и извршувањето на планот на распределбата на средства на Фондот;

7) ја донесува завршната сметка на Фондот што ја потврдува Собранието на СФРЈ;

8) ги утврдува извештаите за остварувањето на задачите и работите на Фондот и за работењето на Фондот;

9) соработува со Сојузниот извршен совет, со извршните совети на собранијата на републиките, со извршните совети на собранијата на автономните покраини и со Стопанската комора на Југославија за прашањата од интерес за остварувањето на задачите на Фондот;

10) ја утврдува програмата за работа и височината на средствата за работа на органите на Фондот и на работната заедница на Фондот, како и височината на средствата за услугите на други организации и служби што во рамките на програмата ги вршат за потребите на Фондот, ја утврдува височината на средствата потребни за изработка на студии, врши увид во работата на работната заедница на Фондот и ги разгледува и одобрува извештаите за работата и за користењето на средствата на Фондот определени за покритење на наведените трошоци;

11) врши определени работи во однос на работната заедница на Фондот, согласно со одредбите на Законот за основите на системот на државата управа и за Сојузниот извршен совет и за сојузните органи на управата;

12) го усвојува финансискиот план на Фондот.

Со статутот на Фондот ќе се утврдат прашањата за кои се одлучува врз основа на согласниот од сите делегации на републиките и на автономните покраини.“

Член 12

Собранието на Фондот има 25 делегати.

Во Собранието на Фондот се делегираат по еден претставник од републиките и од автономните покраини, по двајца претставника од стопанските комори на републиките и на автономните покраини и еден претставник од Стопанската комора на Југославија.

Член 13

По член 19 се додава нов член 19а кој гласи:

„Член 19а

Мандатот на делегатите на Собранието на Фондот трае четири години.“

Член 14

Во член 7 став 2, член 9 став 1 и член 10 зборот: „постојаните“ се брише.

Член 15

Народната банка на Југославија е должна невратени-те обврзници односно обврзниците што нема да бидат вратени по заемот за периодот од 1979 до 1980 година, по заемот за периодот од 1981 до 1985 година и по заемот за периодот од 1986 до 1990 година, при согласност од Собранието на Фондот, ќе ѝ ги дозначи на организацијата на здружен труд – уплатувач, односно на организацијата преземач на правата и обврските на уплатувачот. Ако нема правни следбеници на организацијата на здружен труд – уплатувач на заемот Народната банка на Југославија ќе им ги дозначи невратените обврзници на републиките односно на автономните покраини на чија територија било седиштето на организацијата на здружен труд, под услов тие средства да се употребат само за развој на стопанството на односното подрачје.

Износот на средствата по застарените купони што се наоѓаат кај уплатувачот на заемите од став 1 на овој член, а уплатувачот на заем во смисла на член 40 од Законот за хартиите од вредност не повел постапка пред надлежниот суд. Народната банка на Југославија ќе им го достави на републиките односно на автономните покраини на чија територија уплатувачот има седиште, под услов тие средства да се употребат само за развој на стопанството на односното подрачје.

Член 16

Фондот е должен својот статут, организацијата и работењето да ги усогласи со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 17

Се овластува Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на овој закон.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

855.

Врз основа на член 281 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 21 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО СКЛУЧУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ НА XIV СВЕТСКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЛЕТНИ ИГРИ ВО 1978 ГОДИНА ВО ЗАГРЕБ

1. Се усвојува иницијативата Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Општествениот договор

за организирање и финансирање на XIV светски универзитетски летни игри во 1987 година во Загреб.

2. Се определува Одборот за финансии на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ да учествува во постапката за подготвување на овој општествен договор и, по постигнатата согласност со другите учесници, да го предложи текстот на предлогот на Општествениот договор.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 658

21 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Методи Антов, с.р.

856.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 8 став 4 од Законот за Наградата „Едвард Кардел“, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 18 декември 1985 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 21 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ“ И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР

Во Одлуката за именување претседател на Одборот за Наградата „Едвард Кардел“ и за објавување на составот на тој одбор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/83) во II дел, по зборовите: „од Социјалистичка Република Словенија“ точка 1 се менува и гласи:

„1. Зоран Полич, член на Претседателството на Социјалистичка Република Словенија;“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 685

21 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Методи Антов, с.р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Миодраг Трифуновиќ, с.р.

857.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 18 декември 1985 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 21 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА И СТОПАНСТВО

За претставник на Собранието на СФРЈ во Советот на Институтот за меѓународна политика и стопанство се

избира Момчило Цемовиќ, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 686
21 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Методи Анто, с.р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Миодраг Трифуновиќ, с.р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ- БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат

Од СР Србија

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Кутлешки Радивоја Миладин, Павловиќ Видоја Иван, Шканата Ђуре Крсто, Живковиќ Радисава Драгољуб;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството е единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бојовиќ-Николић Здравка Милосава, Димић Наума Сретен, Дмитровић-Стулић Адама Даница, Ђуровић Дамјана Милева, Филиповић Јеремије Стеван, Галетовић Мате Жељко, Гашић Јована Никола, Јаковић Петра Душан, Клаић Матије Јосип, Панић Панте Василије, Пантић-Шево Јове Видосава, Тешановић Ђорѓа Славко;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Аксентијевић Никите Александар, Алексић Андрије Милош, Антонијевић Веселина Миодраг, Бјелић Ранка Милисав, Будимир Петра Иван, Дамјановић Раде Трифун, Дербогосијан Петра Милан, Ђерђ Фране Фране, Ђорђевић Младена Крсто, Ердељан Стевана Витомир, Гајић Милентија Живорад, Гранић Павла Спасоје, Гугушевић-Ђаковић Светомира Милица, Ивановић Божицара Раде, Ивковић Светозара Ратомир, Јанковић Живка Јеремија, Јевтић Живорада Пантелија, Језерник Антона Антон, Јовановић Давида Градимиер, Јовановић Косте Јован, Јовковић Милије Будимир, Кнежевић Бранислава Милутин, Којадиновић Милорада Радомир, Костић Велимира Душан,

Котлић Николе Драгица, Ковачевић Милана Лазар, Лазаревић Радивоја Љубомир, Лазич Бранислава Драгомир, Лазич Милоша Славолуб, Лазовић-Милић Саве Љиљана, Манојловић Милана Петар, Миленковић Војислава Милица, Митровић Ивана Јосип, Мрковић Обрена Милан, Обрадовић Милета Мило, Опалић Петра Теодор, Палчић Фране Јуре, Павлов Боровоја Божицар, Павловић Ђорѓа Светозар, Пејчев Ивана Сокол, Петровић Бојана Никола, Србуловић Михајла Светозар, Станковић-Ребић Симеона Милена, Стојчић Никифора Стојан, Стојићевић Филипа Драгољуб, Стојиљковић Игњата Јордан, Шипчић Шћепана Миленко, Тошић Стевана Милан, Урошевић Недељко Милорад, Увалић Милана Петар, Венечки Душана Жарко, Војкић Петра Бранко, Вуковић Адама Милан, Живановић Душана Жарко;

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Балић Михајла Васо, Дебељакосић Алексе Жарко, Драгумило Ђорѓа Радомир, Ђурић-Иванишевић Ђуре Љубица, Илић-Диздар Ђуре Смиља, Јоргић Миле Здравко, Карашић Миладина Радомир, Кнежевић Михајла Александар, Ковачевић Јове Ђорђе, Ландека Петра Војин, Маринковић Славка Стеван, Марјановић Бранка Живорад, Марковић Маринка Сретен, Машовић Милисав Љубомир, Недељковић Војислава Градимиер, Прибојчић Добри-воја Милан, Савић Јелисије Чедомир, Ускоковић Анаија Милка, Васиљевић Божицара Милан, Влаховић Луке Миладин, Вујичић Раје Марија, Вукојичић Спасоје Милко;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРЕДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Антић Драгутина Милоје, Арсић Јефте Божицар, Арслановић Наце Хивзо, Аврамовић Милуна Михаило, Аврамовић Милана Здравко, Бабић Милана Мирко, Бајић Милана Драгутин, Безмаревић Драгана Милован, Бошковић Богољуба Сретен, Цветковић Властимира Радисав, Чорта-Милошевић Радосава Вера, Девић Милана Богољуб, Димитријевић Миливоја Бошко, Димитријевић Миливоја Сретен, Добић Стојчета Миодраг, Драгићевић Војислава Душан, Ђоковић Богољуба Милорад, Ђорђевић Димитрија Божицар, Ђорђевић Живана Стаменко, Ђурић-Колаковић Милована Љубица, Филиповић Тасе Јован, Ганић-Видовић Радомира Ружица, Харисијадис Сократа Клеопатра, Илић Богдана Александар, Јаковљевић Драгутина Боровоје, Јаковљевић Стојка Саво, Јанковић Веселина др Добривоје, Јовановић Јована Обрен, Јовић-Ђорђевић Милована Надежда, Катић Цветка Жарко, Катнић Петра Љубомир, Кент-Бешић Јосе Матија, Колић Ђерасима Душан, Коматина Милоше Милијана, Кремић Властимира Лепосава, Лукирић Петра Александар, Љуштановић-Јеремић Илије Живана, Марковић Петра Марко, Мартиновић Панте Мика, Миланковић-Рудић Александра Јелена, Милановић-Милутиновић Милорада Зорка, Милојевић Војислава Велимир, Милошевић Војислава Момир, Милошевић Данила Радисав, Милошевић Милана Радомир, Милошевић Милана Светолик, Милојковић Богољуба Добривоје, Мишак Стјепана Маријан, Мишковић Бранка Војислав, Младеновић Благоја Душан, Наумовић Димитрија Тодор, Нинић Николe Слободан, Новитовић Вукића Срећко, Пантелић Драгутина Драгољуб, Павловић Бранка Љубица, Перишић Владимира Михајло, Петровић Живка Бранислав, Петровић Радомира Миодраг, Плањанин Јанка Чедо, Првановић Димитрија Војислав, Радаковић Раде Илија, Радуковић Петра Душан, Радуловић-Радујко Сретка Даница, Раичевић-Вукославовић Зарија Миља, Савелић Милана Милош, Савичевић Милана Радинка, Савић Милана Радинка, Савић Комнена Александар, Симић Веселина Александар, Стевановић-Браловић Живана Живандинка, Стојановић Мате Катица, Стошић Александар Велимир, Шиндолић Васе Павле, Штековић-Ајнхалт Едварда Јелена, Тодоровић Светислава Милош, Томић Милорада Радослав, Туркмановић Салиха Смајо, Вучић Костадина Чедомир, Вукелја Игњатија Бранислав, Жакула Вуке Ђорђе;

- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Радивојевић Драгослава Драгомир;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абрамовић Петра Спасоје, Адамовић Дамњана Божић, Алексић Николе Милан, Алексић Чедомира Момир, Алексић-Тоциловац Милана Загорка, Алил Миховић Милош, Арсић Боровоја Радојка, Азарија Илије Данка, Бабић Радисава Мирослав, Баук-Милетић Милорада Јулијана, Бићанин Богомира Јован, Билав Ивана Јован, Бинићеско Ђорѓа Миодраг, Блитва Николе Драган, Богдановић Стојана Јордан, Бојчевић Симе Ратомир, Бојковић Бранислава Душан, Боровић Добрице Ратко, Боровњак Станимира Драган, Бошковић Нићифора Витор, Божић Десимира Мирослав, Божић Михаил Радомир, Бранковић-Косановић Јосифа Невенка, Бранковић Илије Сима, Броћета Мике Милан, Брус Милана Милан, Бучевац Јевта Момир, Бујиди Владислава Богољуб, Цакић Војислава Прокопије, Цакић Властимира Верољуб, Цанић Стојана Александар, Цветковић Љубомира Александар, Цветковић Боровоја Драгиша, Цветановић Драгутина Мирослав, Ђирић Василија Светислав, Ђосовић Војимира Милутин, Ђулибрк Илије Миле, Ђурковић Симе Никола, Чубрило Симе Светко, Дакић Марка Иван, Даскаловски Леона Трајан, Дејовић-Шешлија Максима Радомирка, Деспотовић Радована Миленко, Дичић Јеленка Вукадин, Димитријевић Радомира Славиша, Достанић Чедомира Предраг, Драгићевић Николе Слободан, Дукић-Бранковић Добривоја Наталија, Дуњић Мирослава Милан, Ђајић Душана Љубо, Ђоковић Станимира Милан, Ђорђевић Станка Димитрије, Ђорђевић Љубомира Милан, Ђорђевић Радоја Петар, Ђорђевић Душана Предраг, Ђорђевић-Банковић Андреја Радмила, Ђорђевић Петра Трајко, Ђукић Смиљка Драган, Ђурђевић Лазара Добрица, Ђурић-Стевановић Милосава Мара, Ђурић Илија Светозар, Ђурковић Добросава Милорад, Ђурац Александра Радоица, Гаврић Чедомира Живко, Ѓилић Милинка Влатко, Глушчевић Милуна Божић, Гојшина Владимира Петар, Гроздановић Велимира Драгољуб, Груден-Милић Милорада др Слободанка, Грујић Милана Ђорђе, Хаџи-Нинић Душана Владимир, Ичић Вукашина Чедомир, Иричанин Милана Милош, Извонар Петра Десимир, Јаблан Павла Василије, Јаковљевић Миливоја Драгослав, Јаковљевић Ђурађа Никола, Јаковљевић Милорада Златомир, Јакшић Драгослава Мирослав, Јеленковић Давида Радоје, Јелисавчић Драгутина Милија, Јестровић Дика Милош, Јешић Стевана Недељко, Јевтић Јевте Александар, Јосић Живојина Чедомир, Јовановић Живојина Александар, Јовановић-Живковић Ђуре Милева, Јовановић Светислава Зоран, Јовановић Боровоја Пантелија, Јовановић Димитрија Сергије, Јовановић Вукашина Славољуб, Јовић Милоша Вукашин, Јуришић Новака Ристо, Карановић Миланка Драган, Комендић Лазара Душанка, Кончар-Сеизовић Душана Косара, Костић Ђорѓа Божић, Ковачевић Милојка Бранко, Ковачевић-Сенић Илија Даница, Ковчевић-Јанковић Живадина Милица, Кожикић Јована Војислав, Крстић Василија Миодраг, Крстић Стојадина Мирослав, Кузмановић-Павићевић Обрада Зорка, Лазаревић Радојице Драгољуб, Лазар Марка Милорад, Лекић Милосава Богољуб, Лекић Блаже Павле, Лежаја Војина Ненад, Лончар-Ѓетковић Петра Злата, Лукић Станислава Драгољуб, Луковић Драгише Драгољуб, Мајсторовић Радојице Александар, Каксић-Приможић Матилда, Малбаша Марка Милош, Манојловић Славољуба Александар, Марић Новака Драгиша, Марић Јована Ђура, Марковић Добривоја Василије, Мартиновић Степан Велизар, Машовић Маријана Маринко, Матић Константина Лидија, Матић Бранка Никола, Матовић Спасоја Обрад, Мијатовић Милорада Миодраг, Мијатовић Радисава Симиша, Мијушковић Славка Драгољуб, Милуновић Димитрија Петар, Милановић-Дамјеску Душана

Нада, Милановић Милорада Ненад, Милетић Ивана Драгутин, Милић Стојана Миладин, Милићевић Животе Радош, Милинковић Драгослава Бранимир, Миливојевић Драгослава Бранимир, Миливојевић Тодора Јован, Миливојевић Ристе Миливоје, Миливојевић Милоша Радојка, Милошевић Живојина Драгољуб, Милошевић Батрија Милорад, Милошевић Милана Миодраг, Милошевић Ђорѓа Момчило, Миловић-Уљаревић Косте Бојана, Милутиновић Аћима Милисав, Милутиновић Аћима Петар, Милутиновић Светозара Станиша, Милковић-Вућентијевић Миливоја Ангелина, Милковић Николе Станко, Милковић Младена Томислав, Мирковић Илије Бранко, Мишевић Јеврема Прокопије, Митић-Јанковић Алексе Олга, Митровић Ђорѓа Бора, Младеновић Божићара Илија, Мракић Триве Јован, Муждека Дамјана Срђан, Нахтигал-Мишкуллина Анта Бранка, Најдановић Димитрија Цветан, Недељковић Стојадина Радивоје, Несторовић-Ђорђевић Чедомира Наталија, Ницојевић Ђорѓа Драгољуб, Никић Богољуба Драгиша, Николајевић Николе Алесандар, Николић Бранка Надежда, Николић Витомира Остоја, Николић Драгана Радисав, Николић Видака Живко, Новоселац Милоша Милорад, Обрадовић Милорада Ђорђе, Обреновић Вукомира Александар, Орловић Станка Јовица, Озимић Фрање Љубомир, Панић Душана Душан, Пановић Десимира Радош, Пантовић Никодина Мартин, Паповић Благоја Шћепан, Пауновић Рајка Цветко, Пауновић Стојана Добросав, Павићевић Спасе Дамјан, Павловић-Калановић Миомира Миланка, Павловић Ђорѓа Живоград, Перић Миливоја Милован, Петричевић-Бајкић Миодрага Вера, Петровић Александра Јордан, Пимић Радојица Љубомир, Пјевац Михајла Александар, Покрајац Мила Сава, Попадић Милана Милорад, Попић Душана Љубиша, Поповић Николе Рајко, Пујић Лазара Драгољуб, Пујић Саве Јанош, Путниковић Славка Љубомир, Радаковић Мила Никола, Раденковић Божићара Добрислав, Раденковић Владимир Добривоје, Радевић Јеремије Живоград, Радивојевић Радивоја Бранимир, Радивојевић Тодора Павле, Радивојевић Видоја Радомир, Радивојевић Радоја Бранислав, Радојковић Јована Вукадин, Радосављевић Тихомира Станојло, Радвановић Властимира Живоград, Радовић Петра Петар, Радовић Рада Шћепан, Радуловић Драга Слободан, Рајић Чедомира Божићар, Ракић Радоша Милан, Рашић Владимира Миодраг, Ристић Милка Никола Ристић Миодрага Радојица, Рошкић Велимира Милија Рутонић Милована Живадин, Самарија Михајла Никола, Сарачевић Раденка Емилија, Савић Војислава Предраг, Сеничић Адама Петар, Симић Велимира Синиша Славковић Радомира Милутин, Смиљанић Јована Јарослав, Софранић Ранка Ђорђе, Стаменковић Драгутина Драгомир, Станаревић Пауна Гвозден, Станчуловић Владимира Војислав, Станимировић-Сутуровић Антона Јелисавета, Станковић Милана Чедомир, Стефановић Спир-Станислав, Стевић Илије Мирослав, Стојановић Сретен Милорад, Стојановић Борислава Предраг, Стојановић Војислава Секула, Стојановић Михајла Светислав, Стојановић Божићара Живадин, Стојичевић Радивоја Драгослав Стојилковић Петра Милисав, Стојковић Владимир Лазар, Стојковић Крстонија Трајко, Суботић Драге Војислав, Сукљасовић-Сукљасовић Саве Гордана, Шаргић Јован Меланија, Шарпић Миле Илија, Шаула Бранка Душан Шокић Антона Никола, Шумаревић Димитрија Драган Тадић Драгољуба Радосав, Танащук-Зекочић Душан Зорка, Татаревић Милана Стеван, Тепшић Дамјана Жарко, Тодоровић-Премовић Милорада Миломирка, Торман Тривка Богдан, Трајковић Петра Стојан, Трифунови Милисав Мирко, Трифунов Николе Стеван, Ушљебрк Славка Лазар, Васић Радосава Бранислав, Васиљевић-Котадиновић Радивоја Мирослав, Васиљевић Андрије Радша, Величковић Милена Радосав, Веселиновић Властимира Михаило, Веселиновић Милисав Миодраг, Весови Милија Томислав, Вићентијевић Драгослава Ратко, Видојковић Јордана Чедомир, Влаховић Новице Мило, Виз Илије Радосав, Војводић Милутина Бранко, Врање Бранка Драган, Вучетић Милоша Давид, Вучковић Ђорѓа Бранислав, Вујовић Михајла Гвозден, Вукашин Илије Јован, Вукашиновић Душана Жарко, Вулетић Новака Јован, Вулетић-Ђурић Јована Милева, Вуловић Животе Миливоје, Зубић Милана Гавра, Жарковић Радована Милеко, Живанић Војимира Витомир, Живановић Светислав Ратомир, Живић-Банковић Радоја Душанка, Живкови Милојка Милисав, Живковић Саве Вукосава, Живојинић Тихомира Иван, Деспотовић Милојка Владан;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Алексић Милорада Милорад, Алексић Крсте Славко, Бисић Милутина Томислав, Ѓосић Гојка Гвозден, Ѓорђевић Димитрија Радосав, Ѓорђевић Јована Витомир, Ѓурђевић Стевана Светислав, Грујић Марјана Дагомир, Јањић-Драгосавац Боже Босилка, Лазић-Карадаревић Обрада Радмила, Лазић-Тадии Трише Винка, Лазовић Милете Милорад, Љубисављевић Душана Гроздана, Манџукич Марка Миодраг, Марјановић Жарка Душан, Марјановић Славка Ратко, Марковић Михајла Благоје, Марковић-Вигњевић Боже Нада, Милановић Јанка Адам, Милосављевић Душана Стојан, Младеновић Миодрага Миле, Николић Живојина Љубиша, Орлић-Цветичанин Јоже Драгиња, Пантић Мирка Загорка, Павловић-Стојаковић Тодора Љубица, Павловић Радомира Никола, Радуловић Милана Јован, Рајковић Рајка Слободан, Рајгелов Јордана Драгољуб, Ратковић Милисав Десимир, Секулић Цветина Драгорад, Сенчић Михајла Видосав, Симеоновић Траила Миливоје, Смиљановић Величка Богољуб, Србуловић Илије Боривоје, Тадић Чипра Наталија, Тијанић Сибина Љубисав, Узелац-Ранковић Миодрага Радмила, Војиновић Цветка Војислав, Здравковић-Нешевич Станимирка, Живадиновић-Париповић Буде Радмила, Жикић Раде Софија;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Аксентијевић Радосава Теофил, Андреј Илије Наталија, Андрић Александра Арсеније, Антонић Милана Бошко, Арсенивић Милорада Мирољуб, Бељаковић Јована Миодраг, Бешић-Динић Светомира Радмила, Благојевић Звездана Недељко, Благојевић Константина Веселин, Црномарковић Илије Марко, Ѓорић Милоша Слободан, Дели Шандора Андраш, Драгичевић Владимира Драган, Дрнделић Луке Иван, Ѓикић Сибинке Момчило, Ѓорђевић Драгутина Милија, Ѓорђевић Витомира Сретен, Ѓрац Благомира Будимир, Флорић Драгољуба Светозар, Гајић-Рутер Рудолфа Марија, Грунчић-Калуђеровић Ивана Анђа, Илић Борке Драган, Илић Милорада Миленко, Исаиловић Живорада Миленко, Ивано вић-Бачанин Живојина Јованка, Ивковић Добросава Момчило, Јеленковић Чедомира Зоран, Јездимировић Богосава Милорад, Јончић Будимира Томислав, Јордановски Величка Ивко, Јовановић Сибина Душан, Јовановић-Обрадовић Милорада Видосава, Колунџић Николе Олга, Костић Светозара Миломир, Ковачевић Петра Сава, Крунић-Јовановић Драгана Зорица, Лазаревић Марка Драги, Лазић Здравка Зоран, Лазовић Владимира Миливоје, Логунов Владимира Антоњина, Максимовић-Нешовић Михајла Рајка, Маодуш Ѓуре Мирко, Марјановић-Бранковић Петра Милена, Марковић Николе Анка, Мартиновић Лазе Миле, Матејевић Божицара Александар, Михајловић Панте Петар, Милашевић Сретена Јелена, Милетић Радована Љубиша, Милићевић-Крнанић Грујице Миланка, Миликић Раде Перо, Милојевић Јована Радољуб, Милосављевић Данила Будимир, Милошевић Миодрага Драган, Милошевић-Мојсин Нове Горица, Милутиновић Станка Радисав, Настић Добровоја Мимир, Николић Владимира Драгиша, Николић-Миловановић Петра Светлана, Павић Борислава Петар, Павловић Гвоздана Милош, Петровић Петра Јован, Петковић Димитрија Миладин, Петровић Драгослава Драгољуб, Поповић Живорад, Радивојевић Војислава Александар, Радојковић Петра Фердинанд, Радојковић-Тизмонар Ан-

тона Нада, Радовановић Милана Милован, Радуловић Стоимена Милован, Радуловић Ѓуре Вељко, Рајовић Богомира Милорад, Рајковић Милосава Радојко, Ристовски Ристе Јанко, Рупчић Милета Иван, Симеуновић Миладина Перса, Симић-Минић Петра Вукосава, Станишић Матије Александар, Станковић Божила Тихомир, Станковић Миле Вукашин, Станојевић-Поповић Павла Радмила, Станојковић-Марковић Николе Вера, Штрбац Мирка Раде, Шундић Светка Божицар, Тешић Љубомира Зорка, Тодоровић Мате Кармела, Траиловић Миливоја Најдан, Вукојевић Спице Молош, Вукосављевић Драгутина Сава, Жикић Мирка Јеленко, Булетић Велимира Живота, Живановић Милутина Ѓорђе, Живановића Милорада Миленко;

- за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Аћимов Тезе Николај, Деспотовић Бошка Милорад, Марјановић Данила Драган, Грујовић Славољуба Десимир, Јанушић Божицара Војислав, Јашић Милорада Радивоје, Југовић Дагомира Радисав, Маринковић Ѓорђа Мелентије, Недић Ивана Слободан, Николов Стојана Борислав, Рајковић Вукашина Љубиша, Спасић Петка Миливоје, Стојановић Божицара Љубивоје, Шенчевић Милорада Вук, Вићентијевић Александра Милан, Вучић Драгослава Миодраг.

Бр. 100

31 октомври 1984 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с.р.

СОДРЖИНА:

	Страна
851. Закон за вршење на стопански дејности во странство — — — — —	1469
852. Закон за изведување на инвестициони работи во странство — — — — —	1982
853. Закон за измени и дополненија на Законот за финансирање на федерацијата — — — — —	1989
854. Закон за измени и дополненија на Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — — — —	1990
855. Одлука за усвојување на иницијативата Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Општествениот договор за организирање и финансирање на XIV светски универзитетски летни игри во 1978 година во Загреб — — — — —	1992
856. Одлука за измена на Одлуката за именување претседател на Одборот за Наградата „Едвард Кардељ“ и за објавување на составот на тој одбор — — — — —	1992
857. Одлука за избор на претставник на Собранието на СФРЈ во Советот на Институтот за меѓународна политика и стопанство — — — — —	1992
Одликувања — — — — —	1993

НОВО!

НОВО!

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА

СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Во рамките на Библиотеката ЗБИРКА НА СОЈУЗНИ ПРОПИСИ
објавува

ЗБИРКА НА ЗАКОНИТЕ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

со придружните прописи

Предговор: Борисав СРЕБРИЌ

Со збирката се опфатени следните закони

- ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ
- ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО
- ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО
- ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО
- ЗАКОНОТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

*Книгата излегува од печат во јануари 1986 година Цена 1.200.–
на српскохрватски јазик.*

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Белград,
Јована Ристика бр. 1, телефон 651-840. Телекс 11756.